



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 24 јули 1967
Скопје
Број 27 Год. XXIII

Претплатата за 1967 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16

262.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ

Се прогласува Законот за промет на стоки, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 7 јули 1967 година.

У. бр. 01-43/67
7 јули 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ

Член 1

Прометот на стоки и услугите во прометот на стоки се вршат според Основниот закон за промет на стоки (Основен закон), овој закон и прописите донесени врз основа на нив.

Член 2

Стопанската организација учествува во производството на земјоделски производи со индивидуалните производители во смисла на член 31 став 1 на Основниот закон (учество во производството), доколку обезбеди примена на агротехнички односно зоотехнички мерки, стручна помош, репроматеријали, финансиски средства, или испорака и прифаќање на земјоделските производи определени по вид, количина, квалитет, цена и срок на испорака.

Учество во производството постои ако е исполнет и само еден од условите од претходниот став.

За учеството во производството стопанската организација и индивидуалниот производител склучуваат пред почеток на производството писмен договор за една или повеќе години.

Член 3

Стопанската организација учествува во производството на тутунот ако, покрај условите предвидени со Основниот закон за тутун, обезбеди стручна помош за неа и унапредување на производството, нужни мерки за спречување и сузбивање на

болестите и штетниците кај тутунот и репродукционен материјал односно авансирање на производството на тутунот.

Член 4

Стопанските организации можат да купуваат непосредно од индивидуалните производители житарици, индустриски растенија, добиток, кожа, волна и производи што служат за преработка во алкохолни пијалоци кои не се произведени со учество во производството ако располагаат со свои деловни простории (магадини, издвоени деловни места или посебни деловни единици од постојан или сезонски карактер), во местото на купувањето и прифаќање на производите, а добиток, ако купувањето го вршат и на пазарите за добиток.

Член 5

Работи од посебен општествен интерес за организирање прометот на пазари се: определување време на одржување на пазарите, кој може да купува и продава на пазарите, кои производи можат да се продаваат на пазарите, квалитетот и обележување на квалитетот на производите што се продаваат на пазарите; санитарно-техничките мерки, надоместок за користење на пазаришен простор и услуги и утврдувањето на инвестициони програми и планови за развојот на пазарите.

Член 6

Во управувањето со работите од член 5 на овој закон учествуваат и граѓани и претставници на заинтересираните организации и на општината (претставници на општествената заедница).

Бројот на претставници на граѓаните, на заинтересираните организации и на општината, како и организациите што се сметаат за заинтересирани во смисла на претходниот став, ги определува општинското собрание.

Бројот на претставници на општествената заедница не може да биде поголем од бројот на членовите што ги избира работната организација што управува со пазарот.

Претставниците на граѓаните и на општината ги именува општинското собрание.

Член 7

За работите од член 5 на овој закон се одлучува на седница на која присуствуваат мнозинство на претставници на општествената заедница и мнозинство на членовите што ги избира работната организација што управува со пазарот.

Одлуките од претходниот став се донесуваат со мнозинство гласови на присутните.

Член 8

Помалите стопански организации што вршат промет на земјоделски прехранбени производи и производи за секојдневна потрошувачка, можат да водат книговодство според двоцифрена симболика од контниот план, доколку со општ пропис не е предвидено издвојување на средствата на посебни сметки.

Член 9

Лица што не се во работен однос со стопанска организација, не можат, во смисла на член 25 од Основниот закон, да купуваат индустриски производи, житарици, индустриски растенија, добиток, алкохолни пијалоци, зеленчук и овошје, ниту да продаваат свежо месо, преработки од месо како и индустриски производи, освен бижутерија, галантерија, нирнбешка стока, парфимерија, музикалии, сувенири, книги, сладолед и безалкохолни пијалоци.

Член 10

Републичкиот секретар за индустрија и трговија:

1) ќе ги определи минималните технички услови за вршење промет на мало по видови стоки (член 9 став 2 од Основниот закон);

2) да може да ги определи податоците и евиденциите што стопанските организации се должни да ги водат заради следење движењето на стоките и цените во стопанската организација (член 24 став 2 од Основниот закон).

Член 11

Стопанските организации што купуваат непосредно од индивидуалните производители, а не ги исполнуваат условите предвидени со член 2 и 3 од овој закон ќе се казнат за стопански престап со парична казна од 5.000 до 50.000 динари, а одговорното лице во стопанската организација — со парична казна од 500 до 1.500 динари.

Член 12

Стопанските организации што купуваат земјоделски производи непосредно од индивидуалните производители, а не ги исполнуваат условите предвидени со член 4 од овој закон ќе се казнат за стопански престап со парична казна од 5.000 до 50.000 динари, а одговорното лице во стопанската организација — со парична казна од 500 до 1.500 динари.

Член 13

Договорите за организирано производство на земјоделски производи склучени помеѓу стопанските организации и индивидуалните производители, пред влегување во сила на овој закон, договорените странки се должни да ги сообразат со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

263.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАСИШТАТА

Се прогласува Законот за искористување на пасиштата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 7 јули 1967 година.

У. бр. 01-44/67

7 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хади Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАСИШТАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Искористувањето на пасиштата и утрините се врши според одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него.

Пасиште, во смисла на овој закон, е земјиште обраснато со трева, чие искористување најрационално се врши со напасување на добиток.

Утрина, во смисла на овој закон, е земјиште, обраснато со трева, кое се наоѓа во близина на населба, а служи за изгон, напасување и одмарање на добитокот.

Член 2

Пасиштата во општествена сопственост, по правило, се даваат на користење на земјоделска или шумарска работна организација односно на работна организација што општинското собрание ќе ја основа за одржување и унапредување на пасиштата, на начин определен со овој закон.

Член 3

Утрините во општествена сопственост служат за изгон, напасување и одмарање на добиток првенствено на граѓаните и работните организации од населени места што се наоѓаат во непосредна близина на утрината.

Член 4

На пасиштата односно утрините во општествена сопственост работните организации и граѓаните што одгледуваат добиток имаат право да го напасуваат односно да го изгонат својот добиток под условите определени со овој закон.

Член 5

За сите пасишта и утрини на целото подрачје или на одделни делови од подрачјето на општината, општинското собрание пропишува примена на определен минимум агротехнички мерки или од-

делни агротехнички или агромилиоративни мерки и го определува рокот во кој ќе се применат тие мерки.

Мерките од претходниот став општинското собрание ги пропишува по претходно прибавено мислење од организациите на кои пасиштата им се дадени на користење и од соодветна стручна организација.

Член 6

Пасиштето во општествена сопственост може да се приведе во друга култура ако со приведувањето се постигнува трајно повисок економски ефект.

Утрината во општествена сопственост може да се приведе во друга култура ако со приведувањето се постигнува повисок економски ефект и ако претходно се обезбеди нужна површина за изгон на добиток што дотогаш се изгонувал на утрината.

Приведувањето на пасиштата односно утрини во друга култура првенствено го врши корисникот на пасиштето односно утрината врз основа на согласност што ја дава општинското собрание. Согласноста се дава врз основа на предлог и економско-техничка документација за приведување на пасиштето односно утрината во друга култура што го поднесува заинтересираната организација. Општинското собрание пред да ја даде согласноста од претходниот став, ќе прибави мислење од корисниците на соодветното пасиште односно утрина.

Одредбите од овој член не се применуваат на пасиштата и утрините што се енклавирани во шума кога тие се приведуваат во култура на шума.

Член 7

Одредбите од овој закон се применуваат и на пасиштата и утрините во општествена сопственост што се наоѓаат во границите на пределите прогласени за национални паркови, доколку со прописите за националните паркови не е поинаку определено.

Член 8

Одредбите од овој закон се применуваат и на пасиштата и утрините на земјиште прогласено за ерозивно подрачје, доколку со прописите за заштита на земјиштето од ерозија и порои не е поинаку определено.

Член 9

Одредбите од овој закон не се применуваат на пасиштата и утрините во општествена сопственост енклавирани во шуми што се помали од 15 хектари, како и на пасиштата и утрините во општествена сопственост енклавирани во преборни шуми или во делови од шуми во кои се вршат мелиоративни мерки и мерки за обновување на шумата.

II. ПАСИШТА И УТРИНИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 10

Општинското собрание одлучува на која работна организација од член 2 на овој закон ќе ѝ го даде пасиштето на користење.

Во актот за давање пасишта на користење, покрај другото, се наведува називот, видот на пасиштето (летно или зимско) големината во хектари,

капацитетот според видот и бројот на грлата и границите на пасиштата.

Член 11

Работната организација на која пасиштето ѝ е дадено на користење е должна за секои започнати 15.000 хектари пасишна површина да има најмалку по еден стручњак со висока или виша стручна подготовка од земјоделска или шумарска струка за дејноста одржување и унапредување на пасиштата.

Член 12

Работната организација на која пасиштето ѝ е дадено на користење е должна пасиштето да го користи според основниот план за користење на пасиштето (основен план).

Член 13

Основниот план го донесува работната организација на која пасиштето ѝ е дадено на користење во срок од 6 месеци од денот на примањето на пасиштето на користење.

Член 14

Основниот план е долгорочен план, кој особено содржи:

- податоци за природните и економските услови на производството;
- податоци за дотогашниот начин на користење на пасиштето на дотогашното производство;
- податоци за капацитетите на пасиштето изразени во површини и катастарски класи, како и во приносот на добиточна храна и бројот на добитокот кој може да се напасува на пасиштето;
- мерки и средства за зголемување приносите на пасиштето, за уредување на објектите за снабдување со вода за пиење, за заштита на пасиштето од ерозија и за рационално искористување на пасишниот капацитет со динамика и износи на средствата потребни за спроведување на овие мерки;
- податоци за користење на поилата;
- начин на користење на пасиштето (напасување, сеидба и сл.), како и срокови за почетокот и завршувањето на напасувањето;
- економскиот ефект од планираното производство.

Член 15

Работната организација на која пасиштето ѝ е дадено на користење, ако нема доволно сопствен добиток за рационално искористување на тоа пасиште, е должна да им овозможи на други работни организации и граѓани нивниот добиток да се напасува на одвишокот од пасиштето до границите на неговиот капацитет под еднакви услови.

За напасување на добиток од став 1 на овој закон работната организација на која пасиштето ѝ е дадено на користење склучува договор со имателот на добитокот. Договорот се склучува најмалку на 5 години.

Во случај на одземање на пасиштето од организацијата на која ѝ е дадено на користење во смисла на член 24 од овој закон, правата и обврските на трети лица од договорот од претходниот став остануваат во сила.

Член 16

За напасување на добиток организациите и граѓаните плаќаат надоместок.

Висината на надоместокот се утврдува со договор од претходниот член.

Член 17

Две или повеќе организации што користат повеќе пасишта кои претставуваат територијална целина, споразумно ќе определат една од нив да склучува договори со имателите на добиток според член 15 и 16 од овој закон и да го наплатува надоместокот за напасување на нивниот добиток.

Член 18

Пропишувањето на мерки за непосредна општествена контрола на висината на надоместокот е во надлежност на Републиката.

Член 19

За одржување и унапредување на пасиштата, работната организација на која пасиштето ѝ е дадено на користење е должна да употреби најмалку 80% од остварениот надоместок од член 16 став 1 на овој закон.

Член 20

Работната организација на која пасиштето ѝ е дадено на користење е должна да издвојува средства за примена на мерките за унапредување на пасиштето, предвидени со основниот план, сразмерно на бројот на својот добиток што на тоа пасиште го напасува.

Издвојувањето на средствата од претходниот став се врши најмалку во висина од 80% од просечниот износ на надоместокот по едно грло добиток што се остварува за соодветниот бонитет на подчјето на општината. Просечниот износ на надоместокот го утврдува општинскиот орган на управата надлежен за земјоделство.

Член 21

Средствата од член 16 став 1 и член 20 на овој закон книговодствено се искажуваат посебно.

Член 22

Ако на пасиштето има природно поило за поеење на добиток, работната организација на која пасиштето ѝ е дадено на користење е должна да им дозволи, без надоместок, напојување на добиток на други организации и граѓани кои немаат поило за својот добиток, а под услов добитокот да не е заболел од добиточни заразни болести.

Член 23

Местата за одмор и престој на добитокот во пасиштата, како и местата за премин на добитокот до пасиштата и поилото може да ги определи општинскиот орган на управата надлежен за земјоделството.

Член 24

Пасиштето или неговиот дел се одзема од организацијата на која пасиштето ѝ е дадено на користење ако:

1. не го примени пропишаниот минимум агротехнички мерки или одделни агротехнички или агромелиоративни мерки во определениот срок (член 5);

2. пасиштето го приведе во друга култура без согласност од општинското собрание или не го приведе во друга култура во случај кога општинското собрание дало согласност (член 6);

3. не ги исполнува условите од член 11 од овој закон;

4. не донесе основен план во рокот утврден во член 13 односно член 37 од овој закон;

5. не ги применува мерките предвидени со основниот план односно не се придржува за начинот на користење на пасиштето утврден со основниот план (член 14);

6. на одвишокот од пасиштето не овозможи напасување на добиток во смисла на одредбата од член 15 на овој закон;

7. средствата од остварениот надоместок ги употреби спротивно на член 19 од овој закон;

8. не издвои средства за примена на мерките за унапредување на пасиштата предвидени во основниот план (член 20).

Решението за одземање на пасиштето општинското собрание го донесува според член 15 став 3 и 4 од Основниот закон за искористување на земјоделското земјиште.

Член 25

За искористување, одржување и унапредување на пасиштата што не се дадени на користење на работни организации се грижи општинскиот орган на управата надлежен за земјоделството.

Член 26

Општинското собрание ќе го определи органот што ќе се грижи за искористување, одржување и унапредување на утрините.

Границите на утрините од претходниот став ги утврдува општинското собрание.

Член 27

За работите од член 25 и член 26 став 1 од овој закон општинското собрание може да ја овласти месната заедница.

Член 28

Одредбите од член 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22 и 23 од овој закон се применуваат и на пасиштата и утрините од член 25 и 26 од овој закон, а одредбите од член 24 се применуваат и на утрините што се дадени на користење на работни организации.

Член 29

Работните организации и граѓаните што се здобиле со право на напасување на добиток на пасиштата односно утрини не можат тоа право да го отстапуваат на друго лице.

Одредбата од претходниот став не се однесува на работните организации кога правото за напасување на добиток го пренесуваат на лице со кое имаат склучено договор за кооперација.

III. ПАСИШТА И УТРИНИ НА КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ

Член 30

Сопственикот односно корисникот на пасиштето односно утрината на која постои право на сопственост е должен пасиштето односно утрината да ги користи на начин кој најмногу одговара на природните и други услови на подрачјето.

IV. НАДЗОР

Член 31

Надзор над спроведувањето одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него врши општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделската инспекција.

Член 32

Ако општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделската инспекција не изврши некоја од работите од својата надлежност, таа работа ќе ја изврши републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделската инспекција на товар на општината чиј орган бил должен таа работа да ја изврши.

Член 33

Овластувањата и должностите на земјоделските инспектори, утврдени во Основниот закон за искористување на земјоделското земјиште, ги имаат земјоделските инспектори и во вршењето надзор над извршувањето на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Со парична казна од 2.000 — 20.000 динари ќе се казни за стопански престап работната организација:

1. која пасиштето односно утрината ќе ја приведе во друга култура спротивно на одредбата од член 6 од овој закон;
2. која во определениот срок не донесе основен план (член 13 и член 37 од овој закон);
3. која за напасување на добиток не склучи договор од член 15 став 2;
4. која не издвои средства сходно на член 20 од овој закон.

За стопански престап од претходниот став ќе се казни со парична казна од 200—800 динари и одговорното лице во работната организација.

Член 35

Со парична казна од 200—4.000 динари ќе се казни за прекршок работната организација или друго правно лице:

1. кое нема соодветен број на стручњаци од член 11 од овој закон;
2. кое средствата од надоместокот ги употреби спротивно на член 19 од овој закон;
3. кое не ќе дозволи напојување на добиток на поило во смисла на член 22 од овој закон;
4. кое го спречува преминот, одморот и престојот на добитокот на местата што ги определил органот од член 23 од овој закон;
5. кое ќе постапи спротивно на член 29 од овој закон;
6. кое својот добиток неовластено го напасува на пасиште односно утрина во општествената сопственост.

За прекршок од претходниот став ќе се казни со парична казна до 400 динари и одговорното лице во работна организација или друго правно лице.

Член 36

Со парична казна од 100—500 динари за прекршок ќе се казни граѓанин:

1. кој својот добиток неовластено го напасува на пасиште односно утрина во општествена сопственост;

2. кој постапи спротивно на одредбата од член 29 од овој закон.

Ако прекршокот од став 1 точка 2 од овој член е сторен заради здобивање со материјална корист, може да се изрече парична казна од 200—2.000 динари.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 37

Работните организации на кои, до денот на влегувањето во сила на овој закон, им се дадени пасишта односно утрини во општествена сопственост на трајно користење се должни, најдоцна до 31 декември 1967 година да се сообразат со одредбите на овој закон.

По истекот на рокот од претходниот став престануваат да важат договорите за напасување добиток што се склучени до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 38

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за искористување на пасиштата („Службен весник на НРМ“ бр. 20/60 и „Службен весник на СРМ“ бр. 16/65) и Правилникот за изработка на основните планови за искористување на пасиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 37/63).

Член 39

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

264.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА

Се прогласува Законот за завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1966 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 13 јуни 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 година.

У. бр. 01-45/67

5 јули 1967 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,

Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Остварените приходи и извршениот распоред на приходите по Републичкиот буџет за 1966 година, изнесуваат:

вкупен износ на остварените приходи според билансот на буџетот	289.727.689,49 динари
вкупен износ на извршениот распоред на приходите според билансот на буџетот	288.868.130,39 „
разлика помеѓу вкупно остварените приходи и вкупно извршениот распоред на приходите според билансот на буџетот	859.559,10 „
Вкупно остварен вишок на приходи	859.559,10 „

Член 2

Вишокот на приходите во износ од 859.559,10 динари се внесува во Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија.

Член 3

Прегледот на извршувањето на билансниот дел на буџетот е составен дел на овој закон.

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 4

Предвидениот и извршениот распоред на приходите искажан во посебниот дел на завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1966 година, е составен дел на овој закон и ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ И ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ

Форма на приходите	Форма на приходите	ВИД НА ПРИХОДИ	Реден број	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот на буџетот и дополнителните измени	Остварено
1	2	3	4	5	6	7
ВИД 1. ПРИДОНЕСИ						
11	111	Придонес од личниот доход од работен однос во стопанството	001	26.450.000,00	26.450.000,00	28.909.177,17
	112	Придонес од личниот доход од работен однос во стопанството	022	13.040.000,00	13.040.000,00	11.865.911,72
12		Придонес од личниот доход од земјоделска дејност	003	11.000.000,00	11.000.000,00	11.157.510,76
		ВКУПНО ВИД 1. ПРИДОНЕСИ (001—003)	012	50.490.000,00	50.490.000,00	51.932.599,65
ВИД 2. ДАНОЦИ						
21		Данок на промет на стоки на мало				
		Учество во сојузниот данок на промет на стоки на мало	015	59.000.000,00	59.000.000,00	53.059.277,23
		ВКУПНО ВИД 2 ДАНОЦИ (015)	023	59.000.000,00	59.000.000,00	53.095.277,23
ВИД 6. ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ						
63		Други приходи	038	650.000,00	650.000,00	329.702,65
		ВКУПНО ВИД 6 ПРИХОДИ НА ОРГАНИ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ (038)	039	650.000,00	650.000,00	329.702,65
ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА						
71	712	Општи дополнителни средства:				
		— Општи дополнителни средства во определен износ	041	183.650.000,00	183.650.000,00	183.650.000,00
		ВКУПНО ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 4 (040 до 043)	044	183.650.000,00	183.650.000,00	183.650.000,00
ВИД 8. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА						
83		Враќање во врска со исплатите извршени во поранешните години	047	300.000,00	300.000,00	756.109,96
		ВКУПНО ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА РАСПОРЕД (ВИДОВИ 1 до 9)	051	294.090.000,00	294.090.000,00	289.727.689,49

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Распоред на група	Распоред на подгрупа	РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	Реден број	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот на буџетот и дополнителните измени	Извршено
1	2	3	4	5	6	7
ОСНОВНА НАМЕНА						
01—ДЕЈНОСТ УЧИЛИШТЕ						
01—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	052	39.130.000,00	39.130.000,00	38.218.345,64
01—2		Средства распоредени во определен износ		—	—	—
	01—2—1	За редовна дејност	053	—	—	—
	01—2—2	За посебни намени (освен за инвестиции)	054	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА						
01 (052—054)						
			055	39.150.000,00	39.150.000,00	38.238.345,64
ОСНОВНА НАМЕНА 02. НАУЧНА И КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ						
02—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	056	13.619.000,00	13.619.000,00	13.311.597,70
02—2		Средства распоредени во определен износ:				
	02—2—1	За редовна дејност	057	10.121.200,00	10.121.200,00	10.121.200,00
	02—2—2	За посебни намени	058	1.678.400,00	1.678.400,00	1.609.100,14
ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА						
02 (056 до 058)						
			059	25.418.600,00	25.418.600,00	25.041.897,84
ОСНОВНА НАМЕНА 03. СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ						
03—2		Средства распоредени во определен износ:	060			
	03—2—1	За редовна дејност	061	3.891.000,00	3.956.288,00	3.956.288,00
	03—2—2	За посебни намени	062	4.491.000,00	4.491.000,00	4.144.932,67
ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА						
03 (060 до 062)						
			063	8.382.000,00	8.447.288,00	8.101.220,67
ОСНОВНА НАМЕНА 04. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
04—2		Средства распоредени во определен износ	064			
	04—2—1	За редовна дејност	065	—	—	—
	04—2—2	За посебни намени	066	2.844.000,00	2.844.000,00	2.834.960,10
ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА						
04 (064—066)						
			067	2.844.000,00	2.844.000,00	2.834.960,10
ОСНОВНА НАМЕНА 05—КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ						
05—1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	068	4.000.000,00	4.000.000,00	3.907.656,94
ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА						
05— (068 до 070)						
			071	4.000.000,00	4.000.000,00	3.907.656,94

1	2	3	4	5	6	7
	ОСНОВНА НАМЕНА 06— РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ					
06—2	Средства распоредени во определен износ:		072			
06—2—1	За редовна дејност		073	67.750.700,00	67.478.315,00	67.347.714,35
06—2—2	За посебни намени		074	13.283.500,00	13.552.300,00	12.475.575,00
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 06 (072 до 074)		075	81.034.200,00	81.030.615,00	79.850.471,30
	ОСНОВНА НАМЕНА 09—ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ПОТЕСНИТЕ ОПШТЕСТВЕНО ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ					
09—2	Средства распоредени во определен износ		083	103.292.000,00	103.292.000,00	103.292.000,00
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 09 (082 до 083)		084	103.292.000,00	103.292.000,00	103.292.000,00
	ОСНОВНА НАМЕНА 10— НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ПОТЕСНИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ					
10—2	Средства распоредени во определен износ		086	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 10— (085 до 086)		087	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ОСНОВНА НАМЕНА 12 ДЕЈНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО- ПОЛИТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ					
12—1 12—1—1	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи		091	9.677.000,00	9.677.000,00	9.458.720,99
12—1—2	Средства распоредени во определен износ		092	2.000.000,00	2.000.000,10	2.000.000,00
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 12 (091—092)		093	11.677.000,00	11.677.000,00	11.458.720,99
	ОСНОВНА НАМЕНА 13— ПЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ					
13—1	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи		094	6.700.000,00	6.700.000,00	6.537.108,33
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 13. (094 до 096)		097	6.700.000,00	6.700.000,00	6.537.108,33
	ОСНОВНА НАМЕНА 14. ИНТЕР- ВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО					
14—2	Средства распоредени во определен износ		099	700.000,00	770.000,00	730.681,74
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 14 (098 до 099)		100	700.000,00	770.000,00	730.681,74

1	2	3	4	5	6	7
	ОСНОВНА НАМЕНА 15— ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД И ЗА ПОСЕБНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	102	1.888.000,00	1.888.000,00	1.838.795,80	
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 15 (101 до 102)	103	1.888.000,00	1.888.000,00	1.838.795,80	
	ОСНОВНА НАМЕНА 16— БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ Средства распоредени во определен износ	104	1.334.200,00	1.058.087,89	840.255,45	
	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 16 (104)	104	1.334.200,00	1.058.087,89	840.255,45	
	ОСНОВНА НАМЕНА 17— ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО Средства распоредени во определен износ за отплатата на ануитети и обврски од поранешните години	106	1.670.000,00	1.670.000,00	304.023,72	
7—2—2	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 17 (105 до 106)	107	1.670.000,00	1.670.000,00	304.023,72	
	ОСНОВНА НАМЕНА 18. НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (ТЕКУШТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА) Средства распоредени во определен износ	108	4.000.000,00	4.144.409,11	3.891.991,78	
18—2	ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 18 (108)	108	4.000.000,00	4.144.409,11	3.891.991,78	
	ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (ОСНОВНИТЕ НАМЕНИ 01—19)	110	294.090.000,00	294.090.000,00	288.868.130,39	

ПРЕГЛЕД

на извршениот распоред на приходите во процент од одделни приходи
по Републичкиот буџет за 1966 година

Ред. бр.	НАЗИВ НА ФОНДОТ	% на учество според буџетот	Предвидено според буџетот	Предвидено според реба- лансот на буџетот	Извршено
1	2	3	4	5	6
	I. ИЗДВОЈУВАЊЕ				
1	Резервен фонд на СР Македонија	1,00%	1.888.000,00	1.888.000,00	1.838.795,80
	II. ИЗДВОЈУВАЊЕ				
1	Републички општествен фонд за финанси- рање на образованието	20,93%	39.130.000,00	39.130.000,00	38.218.345,64
2	Републички фонд за унапредување на културните дејности	0,82%	1.538.000,00	1.538.000,00	1.497.326,49
3	Републички фонд за научно-истражувачка работа	3,27%	6.111.000,00	6.111.000,00	5.971.045,88
4	Републички фонд за унапредување издавачката дејност	1,18%	2.200.000,00	2.200.000,00	2.154.689,34
5	Републички фонд за кредитирање и стипендирање на студентите	0,80%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.460.806,33

1	2	3	4	5	6
6	Републички фонд за награди „11 октомври“	0,04%	70.000,00	70.000,00	73.040,32
7	Фонд за помагање на републич. општ. орг.	5,18%	9.677.000,00	9.677.000,00	9.458.720,99
8	Републички фонд за нестопан. инвестиции	3,58%	6.700.000,00	6.700.000,00	6.537.108,33
9	Републички фонд за истражувачки работи во рударството	1,18%	2.200.000,00	2.200.000,00	2.154.689,34
10	Републички фонд за патишта	2,14%	4.000.000,00	4.000.000,00	3.907.656,94
ВКУПНО РАСПОРЕДЕНО ВО ПРОЦЕНТ ОД ОДДЕЛНИ ПРИХОДИ		39,12%	75.014.000,00	75.014.000,00	73.272.225,40

Вкупните приходи на Републичкиот буџет за распоред во посебниот дел на буџетот изнесуваат:

- Предвидено според буџетот Дин. 219.076.000,00
- Предвидено според ребалансот на буџетот и дополнителните измени „ 219.076.000,00
- Извршено „ 215.595.904,99

265.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за санитарната инспекција,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година.

У. бр. 01-39/67

7 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН ЗА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Службата на санитарен надзор ја вршат општинската санитарна инспекција и Републичкиот санитарен инспекторат.

Член 2

Републичкиот санитарен инспекторат е во состав на Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

Со работата на Републичкиот санитарен инспекторат раководи главниот републички санитарен инспектор.

Член 3

Работите на санитарен надзор од надлежноста на општинската санитарна инспекција ги вршат општинските санитарни инспектори.

Работите на санитарен надзор од надлежноста на Републичкиот санитарен инспекторат ги вршат главниот републички санитарен инспектор и републичките санитарни инспектори.

Определени работи на санитарен надзор можат да ги вршат и други стручни лица што ќе ги овласти раководителот на општинската санитарна инспекција односно главниот републички санитарен инспектор.

Член 4

За раководител на општинската санитарна инспекција може да се назначи лице кое има завршено медицински факултет и пропишан лекарски стаж.

За општински санитарен инспектор може да се назначи лице кое има завршено Медицински факултет и пропишан лекарски стаж или Виша медицинска школа отсек за санитарни техничари и најмалу две години поминати на работа во структурата или средна медицинска школа отсек за санитарни техничари и најмалу четири години поминати на работа во структурата.

За главен републички санитарен инспектор може да се назначи лице со завршен медицински факултет и соодветна специјализација од областа на превентивната медицина.

За републички санитарен инспектор може да се назначи лице со завршен медицински односно фармацевтски факултет и соодветна специјализација од областа во која се врши надзорот или лице со завршен технички факултет и соодветна диференцираност (санитарен инженер).

Член 5

Определени работи на санитарен надзор можат да вршат и лица кои имаат висока стручна спрема (медицина, фармација, физика, хемија, ветерина, право и др.).

Член 6

Се овластува републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика да пропише, која специјализација односно диференцираност се смета за соодветна во смисла на член 4 од овој закон.

Член 7

Затечените санитарни инспектори што не ги исполнуваат условите пропишани со овој закон можат да останат на работното место инспектор до 31 декември 1970 година.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

266.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З **ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ПАРНИ КОТЛИ**

Се прогласува Законот за инспекцијата на парни котли,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година.

У. бр. 01-38/67

7 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН **ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ПАРНИ КОТЛИ**

Член 1

Надзор над извршувањето на законите и другите прописи и над примената на пропишаните нормативи и стандарди за изработка, изградба, техничка исправност и сигурност на парните котли, инсталации, садови и постројки под притисок врши Републичкиот инспекторат на парни котли.

Републичкиот инспекторат за парни котли е во состав на Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија и со него раководи главен инспектор за парни котли.

Член 2

Републичкиот инспекторат за парни котли надзорот од претходниот член го врши кај инвеститорите и корисниците на парни котли, инсталации, садови и постројки под притисок како и кај изведувачите на монтажата на парни котли, садови и постројки под притисок.

Инвеститорите, корисниците и изведувачите од претходниот став се должни да располагаат со податоци за техничките карактеристики на парните котли, инсталациите, садовите и постројките под притисок и во сроковите определени со техничките прописи и нормативи да вршат контрола на нивната исправност, како и да преземаат мерки за нивното одржување.

Констатациите и наодите од извршената контрола и преземените мерки се воведуваат во посебна книга (контролна книга) на работната организација.

Член 3

Работите од делокругот на Републичкиот инспекторат за парни котли ги вршат инспектори за парни котли (инспектори).

Работите на надзорот инспекторите ги вршат самостојно и донесуваат решенија и преземаат мерки предвидени со постојните прописи.

Член 4

За инспектор може да се назначи лице со соодветна висока стручна подготовка и најмалку пет години поминати на работа во струката.

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да утврди која стручна подготовка се смета за соодветна во смисла на претходниот став.

Член 5

Својството на инспектор при вршењето на надзорот инспекторите го докажуваат со посебна легитимација.

Легитимацијата на инспекторите ја издава републичкиот секретар за индустрија и трговија.

Член 6

Работните и другите организации и органи, други правни лица и граѓаните се должни во секое време да им овозможат на инспекторите вршење на надзорот и да им даваат потребни обавестувања и податоци во врска со надзорот.

Член 7

Ако при вршење на надзорот инспекторот утврди дека лицата од претходниот член не се придржуваат кон законите и другите прописи за изградба на парни котли, садови и постројки под притисок, ќе нареди управна мерка предвидена со Основниот закон за изградба на инвестициони објекти.

Ако инспекторот утврди повреда на прописите за техничката исправност и сигурност при експлоатацијата на парните котли, инсталациите, садовите и постројките под притисок, како и ако утврди дека работните организации не располагаат со податоци за техничките карактеристики, не вршат контрола или наодите не ги внесуваат во контролната книга во смисла на член 2 став 2 од овој закон записнички ќе ги констатира најдените недостатоци и неправилности и со решение ќе нареди тие да се отклонат во рокот што ќе го определи.

По извршениот преглед за утврдената состојба и преземените мерки инспекторот ќе го извести највисокиот орган на управување на организацијата во која вршел инспекција.

Ако при вршењето на инспекцијата инспекторот најде дека е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, е должен да поднесе барање за поведување постапка заради прекршок односно пријава за поведување постапка заради стопански престап или кривично дело.

Член 8

Ако утврдените недостатоци и неправилности од став 2 на претходниот член влијаат на безбедноста на луѓето и имотот инспекторот ќе ја забрани натамошната употреба на парните котли, инсталации, садови и постројки под притисок.

Жалбата против решението на инспекторот донесено во смисла на претходниот став не го одлага неговото извршување.

Член 9

Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице што не ќе постапи по решението на инспек-

торот (член 7 став 2) или го спречи инспекторот во вршење на надзорот односно не му ги даде бараните обавестувања и податоци (член 6).

За дејствија од претходниот став ќе се казни со парична казна до 200 динари и одговорното лице во работна организација или во друго правно лице.

Член 10

Со парична казна до 200 динари ќе се казни за прекршок и граѓанин што ќе стори прекршок од претходниот член.

Член 11

Инспекторот што не ги исполнува условите од член 4 од овој закон може да остане на тоа работно место најдоцна до 31 декември 1970 година.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

267.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за градежната инспекција,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година.

У. бр.01-37/67

7 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Надзор над извршувањето на законите и другите прописи и над примената на пропишаните нормативи и стандарди за изградбата на градежни објекти односно изведувањето на градежни работи и квалитетот на материјалот што се уградува врши градежната инспекција.

Член 2

Работите од претходниот член градежната инспекција ги врши кај инвеститорите и изведувачите на градежни објекти и работи кај организациите односно граѓаните што изработуваат инвестициона техничка документација за градежни објекти и работи како и кај сите организации и лица што се должни во својата работа да се придржуваат кон соодветните закони и прописи.

Член 3

Работите на градежната инспекција ги вршат општинските органи надлежни за работите на градежната инспекција (општински органи на градежната инспекција) и Републичкиот градежен инспекторат.

Републичкиот градежен инспекторат е во состав на Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија и со него раководи главен градежен инспектор.

Член 4

Општинските органи на градежната инспекција ги вршат сите работи од областа на градежната инспекција, освен работите што со овој закон се ставени во надлежност на Републичкиот градежен инспекторат.

Член 5

Републичкиот градежен инспекторат ги врши работите од градежната инспекција на градежните објекти и работи за кои издал одобрение за изградба (градежна дозвола) Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Член 6

Работите од делокругот на општинските органи на градежната инспекција и на Републичкиот градежен инспекторат ги вршат градежни инспектори (инспектори).

Работите на надзорот инспекторите ги вршат самостојно и донесуваат решенија и преземаат мерки предвидени со постојните прописи.

Член 7

За општински инспектор може да се назначи лице со соодветна висока или виша стручна подготовка и најмалку три години поминати на работа во струката. По исклучок, за инспектор може да се назначи и лице со средна стручна подготовка и најмалку пет години поминати на работа во струката.

За републички инспектор може да се назначи лице со соодветна висока стручна подготовка и најмалку пет години поминати на работа во струката.

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да утврди која стручна подготовка се смета за соодветна во смисла на овој член.

Член 8

Својството на инспектор при вршењето на надзорот инспекторите го докажуваат со посебна легитимација.

На општинските инспектори легитимација им издава органот овластен од општинското собрание, а на републичките инспектори републичкиот секретар за индустрија и трговија.

Образецот на легитимацијата го пропишува републичкиот секретар за индустрија и трговија.

Член 9

Инвеститорите, работните организации и другите лица се должни во секое време да им овозможат на инспекторите вршење на надзорот и да им даваат потребни обавестувања и податоци во врска со надзорот.

Член 10

Ако при вршењето на надзорот утврди дека лицата од претходниот член не се придржуваат кон законите и другите прописи за изградба на градежни објекти односно за изведување на градежни работи, инспекторот записнички ќе ги констатира најдените неправилности и со решение ќе нареди управна мерка предвидена со Основниот закон за изградба на инвестициони објекти.

По извршениот преглед за утврдената состојба и преземените мерки инспекторот ќе го извести највисокиот орган на управување на организацијата во која вршел инспекција.

Ако при вршењето на инспекцијата инспекторот најде дека е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, е должен да поднесе барање за поведување постапка заради прекршок односно пријава за поведување постапка заради стопански престап или кривично дело.

Член 11

Републичкиот градежен инспекторат врши надзор над работата на општинските органи на градежната инспекција и им укажува стручна помош

Републичкиот градежен инспекторат може да бара од општинските органи на градежната инспекција извештај за нивната работа, податоци потребни за вршење на инспекциските работи, како и да им довери извршување на определена инспекциска работа од својата надлежност од надоместување на трошоците.

Органот од кој е барано извршувањето на работата е должен да постапи по барањето и дадените упатства и да поднесе извештај за нејзиното извршување.

Член 12

Републичкиот градежен инспекторат може непосредно да ги врши работите од надлежноста на општинскиот орган на градежната инспекција ако утврди дека:

1. општинскиот орган не ги врши инспекциските работи за кои е надлежен или во вршењето на тие работи постојат битни недостатоци;

2. во итни случаи, поради одлагање, може да настане опасност по животот и безбедноста на луѓето и имотот.

Трошоците во врска со вршењето на работите од точка 1 на претходниот став паѓаат на товар на соодветната општина.

За преземање на работите од став 1 на овој член, Републичкиот градежен инспекторат ќе го извести општинското собрание и ќе го повика општинскиот орган на градежната инспекција да присуствува при вршењето на инспекцијата.

Член 13

Републички инспектор што не ги исполнува условите од член 7 од овој закон може да остане на тоа работно место најдоцна до 31 декември 1970 година.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

268.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за електроенергетската инспекција,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година.

У. бр. 01-36/67

7 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Надзор над извршувањето на законите и другите прописи и над примената на пропишаните нормативи и стандарди за изработка, изградба, техничка исправност и сигурност на електроенергетските, електричните и електромашинските постројки, уреди и инсталации врши електроенергетската инспекција.

Член 2

Работите од претходниот член електроенергетската инспекција ги врши кај производителите и корисниците на електричната енергија, кај работните организации што се занимаваат со пренесување и дистрибуција на електрична енергија, како и кај производителите, инвеститорите, изведувачите и корисниците на електроенергетските, електричните и електромашинските постројки, уреди и инсталации.

Работните организации од претходниот став се должни да располагаат со податоци за техничките карактеристики на електроенергетските, електричните и електромашинските постројки и уреди, и во сроковите определени со техничките прописи и нормативи, да вршат контрола на нивната исправност и сигурност, како и да преземаат мерки за нивното одржување.

Констатациите и наводите од извршената контрола и преземените мерки се воведуваат во посебна книга (контролна книга) на работната организација.

Член 3

Работите на електроенергетската инспекција ги вршат општинските органи надлежни за работите на електроенергетската инспекција (општински органи на електроенергетската инспекција) и Републичкиот електроенергетски инспекторат.

Републичкиот електроенергетски инспекторат е во состав на Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија и со него раководи главен електроенергетски инспектор.

Член 4

Општинските органи на електроенергетската инспекција ги вршат сите работи од областа на електроенергетската инспекција, освен работите што со овој закон се ставени во надлежност на Републичкиот електроенергетски инспекторат.

Член 5

Републичкиот електроенергетски инспекторат ги врши работите на електроенергетската инспекција на електроенергетските постројки со снага над 10 MW и на електродистрибутивните постројки со напон над 35 KV.

Член 6

Работите од делокругот на општинските органи на електроенергетската инспекција и на Републичкиот електроенергетски инспекторат ги вршат електроенергетски инспектори (инспектори).

Работите на надзорот инспекторите ги вршат самостојно и без посебно овластување, донесуваат решенија и преземаат мерки предвидени со постојните прописи.

Член 7

За општински инспектор може да се назначи лице со соодветна висока или виша стручна подготовка и најмалку три години поминати на работа во структурата. По исклучок, за инспектор може да се назначи и лице со средна стручна подготовка и најмалку пет години поминати на работа во структурата.

За републички инспектор може да се назначи лице со соодветна висока стручна подготовка и најмалку пет години поминати на работа во структурата.

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да утврди која стручна подготовка се смета за соодветна во смисла на овој член.

Член 8

Својството на инспектор во вршењето на надзорот инспекторите го докажуваат со посебна легитимација.

На општинските инспектори легитимација им издава органот што ќе го свласти општинското собрание, а на републичките инспектори републичкиот секретар за индустрија и трговија.

Образецот на легитимацијата го пропишува републичкиот секретар за индустрија и трговија.

Член 9

Работните и други организации и органи, други правни лица и граѓаните се должни во секое време да им овозможат на инспекторите вршење на надзор и да им даваат потребни обавестувања и податоци во врска со надзорот.

Член 10

Ако инспекторот утврди дека лицата од претходниот член не се придржуваат кон законите и другите прописи за изградбата на електроенергетските, електричните и електромашинските постројки, уреди и инсталации, записнички ќе ги констатира неправилностите и со решение ќе нареди управна мерка предвидена со Основниот закон за изградба на инвестициони објекти.

Ако инспекторот утврди повреда на прописите за техничката исправност и сигурност при експлоатацијата на електроенергетските, електричните и електромашинските постројки, уреди и инсталации, како и ако утврди дека работните организации не располагаат со податоци за техничките карактеристики, не вршат контрола или наодите не ги внесуваат во контролната книга во смисла на член 2 став 2 и 3 од овој закон, записнички ќе ги констатира најдените недостатоци и неправилности и со решение ќе нареди тие да се отклонат, во рокот што ќе се определи.

По извршениот преглед, за утврдената состојба и преземените мерки инспекторот ќе го известат највисокиот орган на управување на организацијата во која вршел инспекција.

Ако при вршењето на инспекцијата инспекторот најде дека е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, е должен да поднесе барање за поведување постапка заради прекршок односно пријава за поведување постапка за стопански престап или кривично дело.

Член 11

Ако утврдените недостатоци и неправилности од став 2 на претходниот член влијаат на безбедноста на луѓето и имотот инспекторот ќе ја забрани натамошната употреба на електроенергетските, електричните и електромашинските постројки, уреди и инсталации.

Жалбата против решението на инспекторот донесено по претходниот став не го одлага неговото извршување.

Член 12

Републичкиот електроенергетски инспекторат врши надзор над работата на општинските органи на електроенергетската инспекција и им укажува стручна помош.

Републичкиот електроенергетски инспекторат може да бара од општинските органи на електроенергетската инспекција извештај за нивната работа, податоци потребни за вршење на инспекциските работи, како и да им довери извршување на определена инспекциска работа од својата надлежност со надоместување на трошоците.

Органот од кој е барано извршувањето на работата е должен да постапи по барањето и да поднесе извештај за нејзиното извршување.

Член 13

Републичкиот електроенергетски инспекторат може непосредно да ги врши работите од надлежноста на општинскиот орган на електроенергетската инспекција ако утврди дека:

1. општинскиот орган не ги врши инспекциските работи за кое е надлежен или во вршењето на тие работи постојат битни недостатоци;

2. во итни случаи, поради одлагање, може да настане опасност по животот и безбедноста на луѓето и имотот.

Трошоците во врска со вршењето на работите од точка 1 на претходниот став паѓаат на товар на соодветната општина.

За преземање на работите од став 1 на овој член, Републичкиот електроенергетски инспекторат ќе го извести општинското собрание и ќе го повика општинскиот орган на електроенергетската инспекција да присуствува при вршењето на инспекцијата

Член 14

Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице што не ќе постапи по решението на инспекторот (член 10 став 2) или го спречи при вршењето на надзорот односно не му ги даде бараните обавестувања и податоци (член 9).

За дејствија од претходниот став ќе се казни со парична казна до 200 динари и одговорното лице во работна организација или во друго правно лице.

Член 15

Со парична казна до 200 динари ќе се казни за прекршок и граѓанин што ќе стори прекршок од претходниот член.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

269.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА ВО ПТТ И РАДИО-СООБРАКАЈОТ

Се прогласува Законот за инспекцијата во ПТТ и радио-сообраќајот,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година.

У. бр. 01-40/67

7 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПТТ И РАДИО-СООБРАКАЈ

Член 1

Се основа Републички инспекторат за ПТТ и радио-сообраќај (Републички инспекторат во состав на Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија).

Член 2

Републичкиот инспекторат ги врши работите на инспекцијата во ПТТ и радио сообраќајот што со Законот за организацијата и работењето на органите на инспекцијата во поштанско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 12/66) и Законот за радио сообраќајот

(„Службен весник на СРМ“ бр. 20/67) се ставени во надлежност на Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Член 3

Со работата на Републичкиот инспекторат раководи главен инспектор.

Член 4

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи член 5 од Законот за организацијата и работењето на органите на инспекцијата во поштанско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

270.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИ И ЖИЧАРИ

Се прогласува Законот за основање Републички инспекторат за железници и жичари,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година.

У. бр. 01-42/67

7 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИ И ЖИЧАРИ

Член 1

Се основа Републички инспекторат за железници и жичари (Републички инспекторат) во состав на Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Член 2

Републичкиот инспекторат ги врши работите на инспекцијата во железничкиот сообраќај што со Законот за определување органи што вршат одделни работи од областа на железничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 12/66) се ставени во надлежност на Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, како и работите на инспекциите што ќе му бидат ставени во надлежност со закон.

Член 3

Со работата на Републичкиот инспекторат раководи главен инспектор.

Член 4

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи член 3 од Законот за определување органи што ќе вршат одделни работи од областа на железничкиот сообраќај.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

271.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ПАТИШТА И ПАТЕН СООБРАЌАЈ**

Се прогласува Законот за основање Републички инспекторат за патишта и патен сообраќај, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година.

У. бр.01-41/67

7 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хади Василев, с. р.

З А К О Н

**ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПАТИШТА И ПАТЕН
СООБРАЌАЈ**

Член 1

Се основа Републички инспекторат за патишта и патен сообраќај (Републички инспекторат) во состав на Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Член 2

Републичкиот инспекторат ги врши работите на инспекцијата на патишта и патен сообраќај што со Законот за патишта („Службен весник на НРМ“ бр. 11/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и Законот за организација на превозот во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 13/66) се ставени во надлежност на Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Член 3

Со работата на Републичкиот инспекторат раковооди главен инспектор.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

272.

Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 6 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ-ПОРОТНИЦИ НА
СТОПАНСКИ СУДОВИ**

I. За судии-поротници на Вишиот стопански суд во Скопје се избираат:

ОД СКОПЈЕ:

Мустафа Амитов, Илија Анастасов, Перо Адамски, Даница Анастасова, Благоја Арсовски, Ленче Арсова, Вера Василева, Стефан Васков, Радомир Голочевац, Благо Гаврилски, Инж. Никола Грашески, Иван Геракаровски, Ташко Генчески, Тоде Георгиевски, Душка Грозданова, Инж. Стојан Гацов, Инж. Стоил Димитров, Тодор Добревски, Иван Дуков, Спиро Ѓуровски, Јордан Ѓиров, Ѓоко Живковски, Борис Јанев, Зеф Јаки, Османи Јахија, Инж. Стојан Калеов, Александар Кичеец, Димитар Кожинков, Коста Костов, Ангел Крепиев, Лазо Лабачевски, Боге Лазарески, Чедо Лазаревски, Инж. Димче Малинковски, Марика Манева, Боро Мокров, Методија Муратовски, Ѓорѓи Миовски, Киро Манчевски, Менче Мукаетова, Крсто Муратовски, Мери Мургич, Инж. Митко Медарски, Ацо Николовски, Владо Патчев, Ана Пемова, Душка Пекевска, Ефтим Петровски, Љутви Руси, Ташко Стојановски, Петар Стојковски, Драги Стефков, Трпе Стефановски, Хаим Садикарио, Инж. Цветко Стојанов, Абдула Селим, Инж. Ацо Серафимовски, Милка Соколова, Методија Трајковски, Инж. Крум Трајкоски, Инж. Љубе Трпески, Страшо Трпеноски, Љупчо Теофиловски, Инж. Вера Косева, Инж. Стојан Христов, Касил Хулуси, Инж. Вучко Цветков, Грга Чупиќ, Инж. Љупчо Чакар, Иван Цолев, Родна Шијакова и Љупка Шукарова.

ОД БИТОЛА:

Тоде Георгиевски, Димитар Грданов, Благое Нечев, и Инж. Методија Цветковски.

ОД ГОСТИВАР:

Исмаил Бањици и Мула Цеват.

ОД КАВАДАРЦИ:

Инж. Иван Чулев.

ОД КОЧАНИ:

Наум Манев.

ОД КУМАНОВО:

Никола Бабамаевски и Јордан Стојановски.

ОД ОХРИД:

Есат Бајрам, Ешреф Доко, Вомислав Кичеец, Инж. Благоја Маневски и Сами Резак.

ОД ПРИЛЕП:

Бранислав Чупетревски и Ицко Младеновски.

ОД РЕСЕН:

Инж. агр. Хаде Асановски и Несим Пашовски.

ОД СТРУГА:

Цемаил Таири.

ОД СТРУМИЦА:

Петар Аризановски и Ванчо Зеленков.

ОД ТЕТОВО:

Риза Идризи и Али Јонузи.

ОД ТИТОВ ВЕЛЕС:

Бошко Босилков, и Јосиф Пешев.

ОД ШТИП:

Илија Алибегов и Ангел Шумански.

II. За судии-поротници на Окружниот стопански суд во Битола се избираат:

ОД БИТОЛА:

Васо Алтипармак, Ајдар Авни, Нафи Алиевски, Стево Бојациев, Душко Балаковски, Бранко Благоевски, Јосиф Галовски, Никифор Гангов, Фроса Граматику, Софија Гинова, Димитар Димитров, Благоја Димовски, Филип Ивановски, Раде Иванов, Исмаил Исмаил, Јани Јанковски, Цвета Јованова, Никола Јошевски, Тома Кацуани, Назми Кокајари, Перо Макарадули, Мишко Милев, Марија Мирчева, Киро Мицковски, Јонче Мицевски, Кочо Николовски, Милица Наумова, Невена Николова, Ибиш Неџбедин, Нешат Назифовски, Панде Павловски, Орести Пинза, Петар Петровски, Александар Пашков, Боро Попов, Сотир Прчковски, Мамут Рифат, Ремзи Сатки, Кочо Спао, Елица Стаматова, Марија Светиева, Сети Суљеман, Спасе Спировски, Павле Србиновски, Владо Тодоровски, Томе Чукалка, Трајан Шаровски, Нехат Шекерци и Фоти Ивановски.

ОД КУМАНОВО:

Коча Нича.

ОД ОХРИД:

Марика Балабанова, Круме Јовчевски, Вожин Костовски, Илија Лештар, Димче Панцаковски, Драци Рауник, Благородна Спасовска и Шабан Халими.

ОД ПРИЛЕП:

Георги Грковски, Александар Илиевски, Јово Кузмановски, Методија Коневски, Миле Михајловски, Сотир Поп Орданов и Бранко Трајковски.

ОД РЕСЕН:

Борис Јовановски и Тодор Јанчевски.

ОД СТРУГА:

Зиба Исмет, Петар Гошевски и Ристо Пантовски.

III. За судии-поротници на Окружниот стопански суд во Скопје се избираат:

ОД СКОПЈЕ:

Драги Анев, Донка Андонова, Бранислав Атанасовиќ, Јордан Атанасов, Трајко Атанасов, Косара Ацевска, Никола Анчевски, Сулејман Бејлу, Супхи Бајрам, Благоја Бундалевски, Томе Вожик, Магдалена Бојациева, Методи Бошков, Апостол Вавевски, Петар Бундевски, Елисавета Велева, Тихомир Велковски, Грозданка Василева, Петко Велковски, Рувче Велковски, Велимир Дуковски, Душан Димитровски, Киро Дончевски, Горѓи Делииванов, Симо Добревски, Димко Делев, Ратко Дамевска, Стојан Ѓуровски, Никола Жаловски, Авни Златку, Сашо Ивановски, Спасен Илиевски, Петар Јаковчев, Јован Јовановски, Цвечет Јонус, Јосиф Јосифовски, Васил Јосифовски, Александар Костовски, Имер Каба, Рајко

Ковачевиќ, Бранко Кавкалевски, Марија Караџозова, Лепосава Куситасева, Јован Крстевски, Викторија Константинова, Зафир Куновски, Благоја Крстевски, Елена Ѓостова, Коста Карамика, Борис Кузмановски, Леонида Корнети, Никола Милковски, Загорка Мирчевска, Киро Михајловски, Јорданка Мирчевска, Матија Миркуловски, Киро Николов, Аспарух Николовски, Левко Наумовски, Јордан Наумовски, Душанка Недакова, Никола Марковски, Петар Маџар, Марко Марков, Александар Максимовски, Цафер Омерагиќ, Киро Оровчанец, Славка Пенева, Борче Петровски, Круме Петровски, Гоко Петровски, Борис Петровски — Чаче, Ристо Поленак, Александар Петровски, Славка Поповска, Данчо Панов, Петар Пејковски, Томе Пројковски, Муон Стефановски, Славко Сидовски, Борче Стојановски, Ставре Ставрски, Никола Силјановски, Муса Садиду, Елпиника Сарфати, Боро Смилев, Славјанка Стојановска, Владо Стефанов, Александар Стрезовски, Васе Селовски, Викторија Стефанова Богдан Спасовски, Цветко Стојанов, Муса Садику, Ана Стефкова, Трпе Стефановски, Наска Ристовска, Александар Тасевски, Страшо Трпеновски, Кирил Трпков, Раде Трајковски, Атанас Филиповски, Јонче Фотев, Илија Чкалев, Горѓи Чичарев, Владимир Чоланчевски, Рафаил Черепналковски, Роза Цолева, Анастасија Шулајкова, Александар Штаклев и Сотир Шошковски.

ОД ГЕВГЕЛИЈА:

Лазар Ташевски и Димитар Курчиев.

ОД ГОСТИВАР:

Данило Алексовски, Кемал Вањица, Музафер Гербајрами, Ага Ишарафедин, Скендер Прешовац и Точи Шефик.

ОД ДЕБАР:

Илмица Даути, Мухамет Каба, Љути Марке, Нијази Христи и Мухамед Христа.

ОД КАВАДАРЦИ:

Стефан Велков, Илија Јорданов, Ружа Јосифова, Гоко Настов, Душко Насков и Марко Трпков,

ОД КУМАНОВО:

Абедин Акифи, Демир Акифи, Сефедин Демири, Зико Зиковски, Алириза Јусуфи и Беџет Сулејмани.

ОД КИЧЕВО:

Мито Буревски и Душко Никодиновски.

ОД КУМАНОВО:

Бајро Реџеп.

ОД ТЕТОВО:

Ваити Абдураман, Хусни Вела, Ембрула Исмаилаки, Назим Теслими, Перо Стефановски и Цемаледин Хајрулај.

ОД ТИТОВ ВЕЛЕС:

Горе Димов, Трајче Нацевски, Владо Најдов, Илија Панов, и Панче Тодоров.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 103/67

7 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

273.

Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 31 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), по предлог од Комисијата за прашањата на изборите и именувањата, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

1) Се разрешуваат од должноста Љупчо Ефремов и Димо Кантарџиски, досегашни судии на Врховниот суд на Македонија, поради заминување на друга должност.

2) За судии на Врховниот суд на Македонија повторно се избираат досегашните судии на Судот:

Тодор Анастасов,
Атанас Атанасовски,
Вангел Ацев,
Љубомир Босилков,
Сотир Делидинков,
Тодор Деспотов,
Салтир Кошевалиски,
Киро Никовски,
Славе Петровски,
Танаско Трајковски,
Ставре Филипче и
Миладин Чапаровски.

3) За судија на Врховниот суд на Македонија се избира Панче Шурков, досегашен заменик на републичкиот јавен обвинител.

4) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-99/67

7 јули 1967 година
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р

б) За судии на Окружниот стопански суд во Битола повторно се избираат досегашните судии на Судот:

Јорго Ристевски и
Милеса Стрезовска.

2) Во Окружниот стопански суд во Скопје:

а) За претседател на Окружниот стопански суд во Скопје повторно се избира Асен Клетнички, досегашен претседател на Судот;

б) Се разрешуваат од должноста досегашните судии на Окружниот стопански суд во Скопје:

Љубомир Николовски и
Благоја Татарчев.

в) За судии на Окружниот стопански суд во Скопје повторно се избираат досегашните судии на Судот:

Герослав Геровски,
Радомир Георгиевски,
Тома Иванов,
Славко Митев,
Иван Попов,
Стеван Русјаков,
Благој Секулов,
Живко Стефановски и
Благој Сушелски.

г) За судии на Окружниот стопански суд во Скопје се избираат:

Страхил Андоновски, досегашен стручен соработник во Вишиот стопански суд во Скопје и
Душко Костиќ, досегашен судија на Општинскиот суд Скопје I.

3) Во Окружниот стопански суд во Штип:

За судии на Окружниот стопански суд во Штип повторно се избираат досегашните судии на Судот:
Петар Петковски, и
Аритон Спасовски.

4) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-102/67

7 јули 1967 година
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

274.

Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 6 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ

1) Во Окружниот стопански суд во Битола:

а) За претседател на Окружниот стопански суд во Битола повторно се избира Бранко Блажевски, досегашен претседател на Судот;

275.

Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 6 од Законот за стопанските судии во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

1) Се разрешува од должноста Боро Догандиски, досегашен претседател на Вишиот стопански суд во Скопје, поради заминување на друга должност.

2) За претседател на Вишиот стопански суд во Скопје се избира Љупчо Ефремов, досегашен судија на Врховниот суд на Македонија.

3) За судии на Вишиот стопански суд во Скопје повторно се избираат досегашните судии на Судот:

Радивој Анастасов,
Наке Грозданов,
Тодор Груевски,
Спиро Јанев и
Петар Липковски.

4) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-100/67

7 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

276.

Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 19 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ

1) Во Окружниот суд во Битола:

а) Се разрешува од должноста Петро Чаламани, досегашен судија на Окружниот суд во Битола, по негово барање;

б) За судии на Окружниот суд во Битола повторно се избираат досегашните судии на Судот:

Васил Журовски,
Томе Ивановски,
Диоген Хаџи Коста,
Михаил Попов, и
Александар Талевски.

в) За судии на Окружниот суд во Битола се избираат:

Ристо Георгиевски, досегашен судија на Општинскиот суд во Битола, и

Христо Каров, досегашен јавен правобранител на Општината Битола.

2) Во Окружниот суд во Скопје:

а) За претседател на Окружниот суд во Скопје повторно се избира Димитар Стојчев, досегашен претседател на Судот:

б) За судии на Окружниот суд во Скопје повторно се избираат досегашните судии на Судот:

Тодор Андовски,
Павле Арсенски,
Божин Ингилизов,

Милка Јованова,
Петар Јовчев,
Драган Микевски,
Благоја Павловски,
Блажо Петковски,
Стојче Поповски,
Тома Пулејков,
Братољуб Раичковиќ,
Атанас Спасов,
Борис Спиоровски,
Бранка Циривири, и
Благоја Чоневски.

в) За судии на Окружниот суд во Скопје се избираат:

Рамона Денона, досегашен судија на Општинскиот суд — Скопје II,

Трајко Кецаковски, досегашен стручен со-работник во Републичкиот секретаријат за правосудство,

Бејзат Мугбил, досегашен судија на Општинскиот суд Скопје II,

Михаил Поленак, досегашен судија на Општинскиот суд Скопје I, и

Владимир Ракочевик, досегашен секретар на Врховниот суд на Македонија.

3) Во Окружниот суд во Штип:

а) За претседател на Окружниот суд во Штип повторно се избира Перо Чучурски, досегашен претседател на Судот.

б) За судии на Окружниот суд во Штип повторно се избираат досегашните судии на Судот:

Божил Божилов,
Гаврил Дракалски,
Трајко Калајџиски,
Коста Кукутанов, и
Владислав Мишев.

4) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-101/67

7 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

277.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 86 став 1 точка 1 од Законот за адвокатурата, Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешуваат од должноста досегашните членови на Советот на Адвокатската комора на Македонија:

Д-р Панта Марина,
Васко Мисајловски,
Селадин Зекир,
Ѓорѓи Цаца,
Мирко Попов,
Мицко Русковски,
Боро Чакар.

2. За членови на Советот на Адвокатската комора на Македонија се избираат:

Никола Домазетов, пратеник на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Јово Дуковски, член на Републичката конференција на ССРМ,

Хилми Емини, судија на Окружниот суд во Скопје,

Перо Липковски, судија на Вишиот стопански суд во Скопје,

Васко Мисајловски, заменик на јавниот правобранител на СРМ,

Ванчо Проевски, заменик на Окружниот јавен обвинител во Скопје,

Ѓорѓи Цаца, секретар на Секретаријатот за законодавство и организација.

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-108

8 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

278.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 13 јуни 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 5 јули 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА

I. Се потврдува Статутот на Вишата земјоделска школа во Битола, донесен од работната заедница на Вишата земјоделска школа на 19. XI. 1965 година.

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 94/67

5 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

279.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 13 јуни 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 5 јули 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ

I. Се потврдува Статутот на Вишата школа за физичка култура во Скопје, донесен од работната заедница на Вишата школа за физичка култура на 20 јуни 1966 година.

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 95/67

5 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

280.

Врз основа член 6 од Законот за Центарот на странски јазици — Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 27/65), Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 13 јуни 1967 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 5 јули 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ

I. Се потврдува Статутот на Центарот за странски јазици во Скопје, донесен од работната заедница на Центарот за странски јазици на 1. IV. 1966 година.

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 93/67

5 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

281.

Врз основа на член 71 став 4 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 7 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 7 јули 1967 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО**

1. Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството на седницата одржана на 5 јуни 1967 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-109

8 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

282.

Врз основа на член 3 од Законот за укинување на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции („Службен весник на СРМ“ бр. 37/66), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 7 јули 1967 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА УКИНАТИОТ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ**

1. Се усвојува завршната сметка на укинатиот Републички фонд за нестопански инвестиции со положба на 31 декември 1966 година со

приходи динари	50.470.609
расходи динари	50.198.884
вишок на приходите дин.	271.725

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-106

8 јули 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

283.

Врз основа на член 139 точка 9 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО**

1. Во Одлуката за регулирање на надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65) во точка 2 по став 2 се додава нов став кој гласи:

„Надоместокот на личниот доход од претходниот став не може да биде понизок од 1.300,00 динари“.

Во досегашниот став 3 кој станува став 4 наместо „2.500“ се става „45,00“.

Во досегашниот став 5 кој станува став 6 наместо „75.000“ се става „1.300,00“.

2. Во точка 5 се додава нов став 2 кој гласи:

„Надоместокот на личниот доход на функционерите од претходниот став им се определува на начинот утврден со точката 2 став 2 од оваа одлука, со тоа што тој не може да биде понизок од следните износи за одделни функционери и тоа:

а) Претседателот на Собранието и претседателот на Извршниот совет од 3.300,00 динари;

б) Потпретседателите на Собранието, потпретседателите на Извршниот совет, претседателите на соборите, претседателот на Уставниот суд на Македонија од 2.500,00 динари;

в) Членовите на Извршниот совет, претседателите на постојаните комисии на Собранието, претседателите на постојаните одбори на Републичкиот собор, секретарот на Собранието, претседателот на Врховниот суд, републичкиот јавен обвинител, судиите на Уставниот суд, републичките секретари, секретарот на Извршниот совет и директорот на Републичкиот завод за стопанско планирање од 2.100,00 динари;

г) Претседателот на Вишиот стопански суд, републичкиот јавен правобранител, претседателот на Републичката комисија за физичка култура, замениците на републичките секретари, секретарот на Републичката изборна комисија и секретарите на соборите од 1.750,00 динари“.

3. Точка шеста се менува и гласи:

„Висината на надоместокот на функционерите за вршење на функција изнесува и тоа на:

а) Претседателот на Собранието и претседателот на Извршниот совет од 700,00 динари;

б) Потпретседателите на Собранието, потпретседателите на Извршниот совет, претседателите на соборите, претседателот на Уставниот суд на Македонија од 500,00 динари;

в) Членовите на Извршниот совет, претседателите на постојаните комисии на Собранието, претседателите на постојаните одбори на Републичкиот собор, секретарот на Собранието, претседателот на Врховниот суд, републичкиот јавен обвинител, судиите на Уставниот суд, републичките секретари, секретарот на Извршниот совет и директорот на Републичкиот завод за стопанско планирање од 400,00 динари;

г) Претседателот на Вишиот стопански суд, републичкиот јавен правобранител, претседателот на Републичката комисија за физичка култура од 350,00 динари;

д) заменици на републички секретари, секретарот на Републичката изборна комисија и секретарите на соборите од 250,00 динари“.

4. Точка 7 се брише.

5. Се овластува Законодавно-правната комисија да го утврди пречистениот текст на Одлуката за надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. VI. 1967 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Број 01-107

8. VII. 1967 година

Скопје

**Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.**

284.

Врз основа на член 14 од Законот за организација и финансирање на запослувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 7 јули 1967 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПА НА ДЕЛ СРЕДСТВА
НА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО
ПРИ РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ-
ТЕ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО ЗА 1967 ГОДИНА**

1. Се дава согласност на Одлуката за определување стопа за дел средства за заеднички работи на запослувањето при Републичката заедница за работите на запослувањето за 1967 година што ја донесе Републичката заедница за работите на запослувањето на седницата одржана на 28. II. 1967 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Број 01-104

8 јули 1967 година

Скопје

**Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.**

285.

Врз основа на член 129 и 129а од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 7 јули 1967 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 7 јули 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 28 јуни 1967 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА
НА РЕПУБЛИЧКИОТ, СТОПАНСКИОТ И СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ЈАВНАТА ДИСКУСИЈА
ЗА РЕФОРМАТА ВО СИСТЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

1. Се образува Заедничка комисија на Републичкиот, Стопанскиот и Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ за организирање и следење на јавната дискусија во врска со реформата во системот на здравственото осигурување (Комисија).

2. За следење и анализирање на одделни прашања што ќе произлезат од јавната дискусија, Комисијата може да образува поткомисии и групи.

3. Комисијата повремено ќе ги известува соборите за текот на јавната дискусија за реформата во системот на здравственото осигурување.

4. Комисијата се состои од претседател и 14 члена.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Број 01-105

8 јули 1967 година

Скопје

**Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.**

286.

Врз основа на член 129г од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 7 јули 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 28 јуни 1967 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ
И СЛЕДЕЊЕ НА ЈАВНАТА ДИСКУСИЈА ЗА РЕ-
ФОРМА ВО СИСТЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ**

1. Во Заедничката комисија на Републичкиот, Стопанскиот и Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за организирање и следење на јавната дискусија за реформа во системот на здравственото осигурување се избираат:

За претседател Милка Такева, претседател на Одборот за социјално-здравствени прашања на Републичкиот собор;

За членови:

Киро Димитровски, пратеник на РС

Евзи Мемети, пратеник на РС

Шабан Хаџисабриу, пратеник на СС

Љуба Шопова, пратеник на СС

Д-р Спаско Гучев, пратеник на СЗС
 Д-р Драган Петровски, пратеник на СЗС
 Бекир Жута, член на Извршниот совет
 Мице Димевски, функционер што ја продолжува работата во Собранието.

2. По еден член на Заедничката комисија ќе избераат:

Републичката заедница за здравствено осигурување на работниците;

Републичката заедница за здравствено осигурување на земјоделците;

Републичката конференција на ССРNM;

Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите;

Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ за Македонија;

Стопанската комора на Македонија;

Заедницата на здравствените установи на СРМ;

Медицинскиот факултет во Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-96/67

8 јули 1967 година

Скопје

Претседател
 на Собранието на СРМ,
Мито Хади Василев, с. р.

287.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за учениците во стопанството („Службен весник на СРМ“ бр. 38/66), Републичкиот секретар за труд, донесува

УПАТСТВО ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОГОВОРОТ ЗА УЧЕЊЕ

1. Работната организација односно самостојниот занаетчија што примаат ученик за учење на занимање, со ученикот односно родителот или старателот на ученикот, склучуваат договор за учење според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2. Освен елементите утврдени со образецот, во договорот можат да се внесат и други меѓусебни обврски кои не се спротивни на законот и другите прописи.

3. Договорот се склучува во четири еднообразни примероци.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 05-880/1

27 мај 1967 година

Скопје

Републички секретар за труд,
Вито Исјановски, с. р.

ДОГОВОР

СКЛУЧЕН МЕЃУ: _____

(назив на работната организа-

ција — работилница на самостојниот занаетчија) и

(име и презиме на родителот — старателот на уче-
 _____ за учење на ученик во стопанството.
 никот)

Договорните странки се спогодија за следното:

I. _____

(назив на работната организација — работил-

_____ се обврзува:
 ницата на самостојниот занаетчија)

а) да го прими ученикот _____

(име и презиме на уче-

_____ роден на ден _____ 19 _____ год. во _____,
 никот)

општина _____, СР _____ на
 учење на занимање — занаетот _____

(назив на занимањето — зана-

_____ струка _____
 етот) (назив на струката — дејноста)

б) учењето на занимањето — занаетот ќе започне на ден _____ 19 _____ година и ќе трае _____ месеци.

в) за време на учењето на ученикот да му исплатува месечна награда во износ и тоа: за прва година _____, за втора година _____ и за трета година _____ динари;

г) да се придржува кон времето за практична обука на ученикот кое е предвидено со програмата за занимањето;

д) да му овозможи на ученикот редовно да посетува училиште ако е запишан во училиште, односно да посетува курс за совладување на стручно-теоретските и општообразовните предмети по програмата за стручен испит, ако е таков организиран за ученик кој не посетува училиште;

ѓ) да му овозможи на ученикот практично учење на занимањето — занаетот според програмата на училиштето и во предвиденото време за учење да го оспособи за самостојно обавување на сите работи што ги содржи занимањето — занаетот, предвидено со програмата за изучување на занимањето — занаетот;

е) да се грижи за постапноста во практичното учење на ученикот според утврдената програма и спрема ученикот да се однесува во својство на воспитувач;

ж) _____

з) _____

2. Родителот — старателот _____

(име и презиме на

_____ се обврзува:

родителот — старателот)

а) да се грижи ученикот _____

(име и презиме на

редовно и на време да доаѓа на прак-
ученикот)

тично учење, совесно и грижливо да го учи зани-
мањето — занаетот;

б) редовно да го посетува училиштето за уче-
ници во стопанството, ако е должен да го посетува,
односно преку разни курсеви во работната органи-
зација или друга стручна установа да ги изучува
стручно-теоретските и општообразовните предмети
предвидени со програмата за стручниот испит;

в) дисциплинирано да ги извршува наредбите на
непосредниот раководител во работната организа-
ција и наставниците во училиштето и да се при-
држува на пропишаниот ред во работната организа-
ција, односно работилницата;

г) да има примерно поведение во работната ор-
ганизација и училиштето;

д) да води сметка за своето здравје, хигиената
и техничката заштита при практичното учење;

ѓ) _____

е) _____

ж) _____

3. Обете договорни странки се обврзуваат дека
строго ќе се придржуваат кон наведените обврски
во овој договор и кон законските прописи (Закон за
ученици во стопанството и други).

4. Договорот е склучен во 4 еднообразни приме-
роци на ден _____ 19 _____ година, кои важат
како оригинални, (по еден примерок на договорните
странки, еден примерок на општинското собрание
и еден примерок на училиштето, само за оние уче-
ници кои се должни да го посетуваат).

Потпис:

Раководител-самостоен
Раководител-старател, _____
занаемчија, _____

Договорот е заверен и воведен во регистарот на
договорите за ученици во стопанството при општин-
ското собрание _____ под реден
број _____ на ден _____ 19 _____ год.

Печат

Потпис на
службеникот, _____

Забелешка: Договорните странки, покрај наве-
дените обврски со овој договор, можат да предвидат
и други обврски во договорот, но тие не смеат да
бидат спротивни на одредбите на Законот за уче-
ниците во стопанството и другите прописи односно
актите на работната организација. Сите обврски за
работодателот и ученикот што се предвидени во За-
конот а не се наведени во договорот, делуваат по
сила на Законот.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
27. I. 1967 година, рег. број 42/55, книга I, е запишана
под фирма: Продавница за мешовити стоки број 3
во с. Жван на Земјоделската задруга „Победа“ од
село Сапотница. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на текстил, куса и плетена кон-
фекција, галантериски, базарски стоки и играчки,
јажарска стока, каделни и јутени производи, обув-
ки, производи од гума и пластични маси, железар-
ски и метални стоки, селскостопански машини и
алати, вештачки губриња и средства за заштита
на растенијата, бои, лакови, хемикалии и прибор,
парфимериски и козметички производи, стакло,
порцелан и керамички стоки, школски прибор и при-
бор за пишување, добиток и храна за добиток, месо
и преработки од месо, жито и мелнички преработ-
ки, семенски стоки, животни намирници и куќини
потреби, деликатесни производи, производи од ше-
кер и какао, зеленчук, овошје и преработки, млеко
и млечни производи, алкохолни и безалкохолни
пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор,
бои и хемикалии.

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Победа“ од село Сапотница, со одлука од
задружниот совет бр. 173 од 10. X. 1966 година и ре-
шението на Општинското собрание во Демир Хи-
сар бр. 03-2637/1 од 9. XII. 1966 година.

Раководител на продавницата е Илија Стре-
зовски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено
да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Витола, Фи
бр. 472/66. (176)

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
27. I. 1967 година, рег. број 42/55, книга I, е запи-
шано под фирма: Бифе „Извор“ во с. Сапотница на
Земјоделската задруга „Победа“ од с. Сапотница.
Предмет на работењето на бифето е: продажба на
алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски пре-
работки, кибрит и прибор, преработки од месо и
риба и производи од шеќер и какао.

Бифето е основано од Земјоделската задруга
„Победа“ од с. Сапотница, со одлука од задружниот
совет бр. 203 од 10. XI. 1966 година и решението од
Општинското собрание во Демир Хисар бр. 03-2940/1
од 9. XII. 1966 година.

Раководител на бифето е Џивцаковски Ѓорѓија,
а ќе го потпишува лицето што е овластено да ја
потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Витола, Фи
бр. 20/67. (177)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. број 1009, страна 995, книга IV, е запишана под
фирма: Сидаро-фасадерска задруга „Работнички“ —
Скопје, улица „34“ населба „Лисиче“. Предмет на
работењето на задругата е: сидаро-фасадерска деј-
ност.

Задругата е основана од основачите на основач-
кото собрание, одржано на ден 5. XII. 1966 година
и тоа: Лазаров Пенчо, Ковачевски Трајан, Дими-
триевски Љубе, Мојсовски Јанко, Целадини Цела-
дин, Костовски Рафе, Гроздановски Цветан, Панов-
ски Предраг, Адиевски Стојче и Ковалчески Ра-
ме.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Мојсов-
ски Лазар Јанко, в. д. директор.

Членови на привремениот управен одбор се: Целадини Целадин, Димитриевиќ Љубе, Лазарев Пенчо, Ковачевски Трајан и Мојсовски Јанко. Претседател на управниот одбор е Лазаров Пенчо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 36/67 од 28. I. 1967 година. (237)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 1010, страна 1, книга V, е запишано под фирма: Трговско претпријатие „Кабрат“ од Гаковица — Претставништво со продавница и магацин во Скопје, ул. „140“ број 115. Предмет на работењето на претставништвото е: продажба на мало и големо на градежен, огревен и друг материјал во рамките на регистрираната дејност.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Кабрат“ — Гаковица, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 06-278 од 11. I. 1967 година.

Претставништвото со продавницата и магацин во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Профлија Илмија, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 66/67 од 27. I. 1967 година. (238)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 562, страна 825, книга IV, е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат од Скопје — филијала во Титов Велес — Продавница во Титов Велес, улица Нов Велес“ број 3. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на леб, буреќ и печиво.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Титов Велес бр. 03-10277/1 од 8. XII. 1966 година.

Раководител на продавницата е Слободанка Димитрова.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 3/67 од 11. I. 1967 година. (242)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 562, страна 825, книга IV, е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала во Тетово — Продавница бр. 10 во Тетово во кругот на зелениот пазар. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови брашно, секаков вид на добиточна храна, сите видови на житарици, грав, ориз и сл.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово бр. 04-9179/1 од 24. XI. 1966 година.

Раководител на продавницата е Стојан Анчевски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 17/67 од 11. I. 1967 година. (243)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 218, страна 615, е запишано под фирма: Индустија и рудници за украсен камен „Мермери“ — Гостивар — Стовариште во Скопје, улица „50-та македонска ударна бригада“ бр. 16. Предмет на работењето на стовариштето е: склучување на купопродажни договори во името на претпријатието

и продажба на готови производи на големо и мало од сопствено производство и тоа: мермерни плочи, терацо плочи, мелен камен од разни грануларии за широка потрошувачка.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на „Мермери“ — индустрија и рудници за украсен камен — Гостивар, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје бр. 04-1684/1 од 18. II. 1963 година.

Раководител на стовариштето е Киро Крцковски.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 829/66 од 27. XII. 1966 година. (256)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 301, страна 373, книга IV, е запишана под фирма: Фабрика за цемент „Усје“ — Продавница број 1 во Скопје, во кругот на Фабриката. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на цемент од сопствено производство на мало.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката за цемент „Усје“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Голубовиќ Драгољуб, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 825/66 од 27. I. 1967 година. (259)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 152, страна 519, книга II, е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Интернационал“ од Титов Велес — Хотел „Интернационал“ во Титов Велес, улица „Маршал Тито“ број 40. Предмет на работењето на хотелот е: хотелски услуги со ноќевање и ресторанска-кафеанска дејност.

Хотелот е основан од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Интернационал“ — Титов Велес, со одлука бр. 3-105/37 од 21. I. 1965 година.

Раководител на хотелот е Данев Миланов Славко.

Хотелот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 49/67 од 25. I. 1967 година. (265)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 152, страна 519, книга II, е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Интернационал“ од Титов Велес — Мотел „Стоби“ во село Градско. Предмет на работењето на мотелот е: хотелска дејност (преноќевалиште) и ресторанско-кафеанска дејност со услужување на храна, како и на сите врсти алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Мотелот е основан од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Интернационал“ од Титов Велес, со одлука бр. 3-105/33 од 28. I. 1965 година.

Раководител на мотелот е Панов Димко.

Мотелот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 50/67 од 25. I. 1967 година. (266)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 436, страна 1190, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со огревни и градежни материјали на големо и мало „Сеча“ — Скопје — Продавница број 1 во Скопје, улица „Ко-

чо Рацин“ број 69. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на обоени метали, производи од жича, земјоделски алат, столарски алат, лимена стока, кујнски прибор, кровна хартија и дрвени држалки за мотки, секири и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Сеча“ — трговско претпријатие од Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04-15865 од 13. XII. 1966 година.

Раководител на продавницата е Иванка Видмар. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 848/66 од 31. XII. 1966 година. (211)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 436, страна 1190, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со огревни и градежни материјали на големо и мало „Сеча“ од Скопје — Продавница број 4 во Скопје, ул. „Железничка“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на електротехнички материјали, мебел, текстил, кратка и плетена стока и конфекција, теписи и валан филе и музички инструменти, радио-апарати и прибор.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Сеча“ од Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04-15864 од 13. XII. 1966 година.

Раководител на продавницата е Ристо Милованов.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 849/66 од 31. XII. 1966 година. (212)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 437, страна 1190, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со огревни и градежни материјали на големо и мало „Сеча“ од Скопје — Продавница број 5 во Скопје (пат за цементара). Предмет на работењето на продавницата е: продажба на огревно дрво и јаглен, градежен материјал, градежни машини, водоводни и канализациони материјали, санитарни материјали, железарска и метална стока, мебел, теписи, килими и валан филе.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Сеча“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04-15863 од 13. XII. 1966 година.

Раководител на продавницата е Панче Тошевски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 850/66 од 31. XII. 1966 година. (213)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 444, страна 1218, книга I, е запишана под фирма: Тутунов комбинат „Благој Деспотовски — Шовел“ од Скопје — Погон за земјоделско производство, откуп, обработка на тутун и вршење на услуги — Скопје. Предмет на работењето на погонот е: земјоделско производство, откуп на тутун, обработка на тутун, вршење услуги на работни организации и приватни лица со својата механизација.

Погонот е основан од работничкиот совет на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовел“ — Скопје, со одлука број 230 од 5. XII. 1966 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Глигоров инженер Глигор, раководител, и Трајковски инженер Александар, шеф на одделението за ферментација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 830/66 од 31. XII. 1966 година. (214)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 444, страна 1218, книга I, е запишан под фирма: Тутунов комбинат „Благој Деспотовски — Шовел“ — Скопје — Погон за одржување на објектот и опрема и вршење услуги на погоните на комбинатот и за трети лица во Скопје. Предмет на работењето на погонот е: производство на погонска пареа, производство на ленти, вршење на браварски и дреарски услуги и други услуги од металска струка, електричарски услуги, сидаро-молерски услуги, столарски услуги и превозни услуги.

Погонот е основан од работничкиот совет на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовел“ — Скопје, со одлука број 230 од 5. XII. 1966 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Ценовски Младен, раководител, и Секуловски Илија, шеф на механичката работилница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 831/66 од 31. XII. 1966 година. (215)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 444, страна 1218, книга I, е запишан под фирма: Тутунов комбинат „Благој Деспотовски — Шовел“ — Скопје — Погон за производство на цигари и вршење услуги во Скопје. Предмет на работењето на погонот е: купување на тутуни од тутунови претпријатија, изработка на цигари, вршење услуги на работни организации и приватни лица со својата механизација.

Погонот е основан од работничкиот совет на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовел“ од Скопје, со одлука бр. 230 од 5. XII. 1966 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Пашовски инженер Ристо, раководител, и Дервишевиќ Омер, помошник директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 832/66 од 31. XII. 1966 година. (216)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7. XII. 1966 година, рег. број 5/56, книга II, е запишана под фирма: Продавница за продажба на конфекција, кожна галантерија, чевли и термопреработка, бр. 16 во Прилеп на Трговското претпријатие „Народен магазин“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на конфекција, кожна галантерија, чевли и термопреработка.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Народен магазин“ од Прилеп, со одлука од работничкиот совет број 1585 од 25. XI. 1966 година и решението на Општинското собрание во Прилеп бр. 04-6306/1 од 2. XII. 1966 година.

Раководител на продавницата е Талески Орде, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 431/66. (77)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 492, страна 949, книга II, е запишана под фирма: „Владо Багат“ од Задар — Продавница за шивачки машини во Кавадарци, ул. „Илинденска“ број 41. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на машини за шиене, делови и прибор.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Владо Багат“ — Задар, а согласно со решението на Собранието на општината Кавадарци бр. 05-8750/1 од 4. I. 1967 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Ифтим Петров, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 28/67 од 12. I. 1967 година. (233)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 168, страна 445 е запишано следното: Дејноста на градежното претпријатие „Црвена звезда“ — Гостивар, согласно со одлуката на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост во иднина се проширува и со: просторно, регионално и урбанистичко планирање и проектирање со изработка на инвестициона техничка документација за објекти од општествен стандард, станбени згради и комунални објекти. Оваа дејност ќе ја врши преку Погонот за градежно проектирање во Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 781/66 од 16. XII. 1966 година. (8)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 26, страна 101 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Извор“ од село Долна Вањица, Гостиварско, и тоа: Сандре Јакимовски, управник, и Славко Јосифовски, раководител, им престанува правото за потпишување.

За в. д. управник на задругата е назначен Славко Јосифовски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначените потписници Бекири Јашаџ, службеник и Нофитовски Апостол, службеник во задругата, сметано од 5. XII. 1966 година. Потписникот Рушити Рушит, комерцијалист, и понатака ќе ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 786/66 од 16. XII. 1966 година. (9)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 273, страна 1073, книга I, е запишано следното: Седиштето на Продавницата во Куманово на Фабриката за шивачки машини „Владо Багат“ — Задар во иднина се преместува од улица „Народна револуција“ број 10 на улица „11 октомври“ број 32 во Куманово, согласно со одлуката на работничкиот совет и решението на Собранието на општината Куманово — Одделение за надзор и контрола — Инспекција на трудот во Куманово бр. 08-8809/1 од 6. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 810/66 од 13. XII. 1966 година. (11)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 178, страна 509, книга I е запишано следното: Досегашниот потписник на Работничко-службеничкиот ресторан од затворен тип во Куманово на Индустриското столарско претпријатие „Димче Еребица“ од Куманово, Илиевски Т. Страшко, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на ресторанот е назначен Миладиновски М. Трајан, работник. Тој ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Николовски Никола, раководител, сметано од 13. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 804/66 од 17. XII. 1966 година. (12)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 315, страна 949 е запишано следното:

Фирмата на Занаетчиското производително и услужно претпријатие „Тиквешанка“ од Кавадарци, согласно со одлуката од работничкиот совет бр. 03-285 од 6. XII. 1966 година во иднина се менува и ќе гласи: Универзална занаетска работна организација „Тиквешанка“ — Кавадарци

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 796/66 од 16. XII. 1966 година. (15)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 315, страна 817, книга II, е запишано следното: Дејноста на Универзалната занаетска работна организација „Тиквешанка“ — Кавадарци, согласно со одлуката на работничкиот совет бр. 03-284 од 5. XII. 1966 година и елаборатот за економска оправданост во иднина се проширува и со: градежни материјали (нути федер, паркет, шпер и панел плоча, режана, тесана, цепена и обла графа, даски и летви, цигли, керамиди за покрив и сл.), електротехнички материјали (електрични материјали за домаќинството: печки, шпорети, правосмукалки, бојлери, разладни уреди, машини за перење и сушење на алишта, пегли, реща и друго), радиоапарати, телевизори и прибор (приемници за радио дифузија и телевизија, разгласни станици и звучници, појачала, громобрани, грамофонски плочи, алат и прибор за радија и телевизори и сл.), велосипеди, моторцикли, трицикли и прибор, поради дополнување на асортиманот на сопствените производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 797/66 од 16. XII. 1966 година. (16)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 276, страна 801 е запишано следното: На досегашниот директор на Претпријатието за обработка на тутун „Мара Димова“ — Кавадарци, Димо Д. Мукаефов, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на претпријатието е назначен Киро Ристов Грков. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Петар Коцев Димитров, шеф на планско-аналитичкиот сектор, и Горѓи Ванов Петров, контер, сметано од 17. X. 1966 година.

На Киро Ристов Грков му престанува правото за потпишување како шеф на сметководството, бидејќи во иднина ќе потпишува како в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 683/66 од 25. X. 1966 година. (17)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 141, страна 623, книга II е запишано следното: Седиштето на Продавницата во Неготино на Трговското претпријатие на големо и мало за промет со селскостопански производи и прехранбени артикли „Вардар“ — Неготино во иднина се преместува од улица „Страшо Пинџур“ број 10 на улица „Маршал Тито“, согласно со решението на Собранието на општината Неготино бр. 04-1502/2 од 20. X. 1966 година и одлуката на работничкиот совет на претпријатието број 5 од 1. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 814/66 од 21. XII. 1966 година. (18)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 967, страна 653, книга IV е запишано следното: Фирмата на Занаетчиската јорганска и шивачка задруга за машка и женска облека „Бела постела“ од Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Производна јорганска и шивачка задруга „Бела постела“ — Скопје, согласно со одлуката од работничкиот совет број 137 од 15. XII. 1966 година.

Исто така и досегашната дејност на задругата во иднина се проширува и со: општа конфекција, изработка на машка и женска облека, изработка

на јоргани и душеци, согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието бр. 237 од 15. XII. 1966 година и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 812/66 од 17. XII. 1966 година (21)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 878, страна 93, книга IV е запишано следното: Занаетчиското метално, трговско и услужно претпријатие „26 јули“ — Скопје, досегашната регистрирана дејност ќе ја обавува на големо, согласно одлуката на работничкиот совет бр. 5533 од 13. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 803/66 од 17. XII. 1966 година. (24)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 259, страна 69, книга IV е запишано следното: Фирмата на Угостителското претпријатие „Меркез“ од Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Угостителска работна организација „Меркез“ — Скопје.

Исто така и дејноста на Угостителската работна организација „Меркез“ — Скопје се проширува и во иднина е: вршење на сите видови угостителски услуги (ноќевање, исхрана, точење на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци), производство на сода-вода, оранжада, сите видови слаткарски и пекарски производи, правење на зимница, производство на сите видови сокови и сладолед, преработка на месо, како и сите споредни дејности предвидени во чл. 17 под „б“ од статутот на работната организација за своја потреба.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 601/66 од 16. XII. 1966 година. (25)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 259, страна 69, книга IV е запишано следното: Согласно со одлуките на работничките совети на Угостителската работна организација „Меркез“ од Скопје и Работната организација за туризам и угостителство „Прногорие“ — Скопје, како и елаборатот за економска оправданост кон Работната организација „Меркез“ — Скопје се припојува Работната организација за туризам и угостителство „Прногорие“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 794/66 од 16. XII. 1966 година (26)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 832, страна 985, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Работната организација за туризам и угостителство „Прногорие“ од Скопје, бидејќи со одлуките од работничките совети на „Меркез“ и „Прногорие“ двете од Скопје и елаборатот за економска оправданост се припојува кон Работната организација „Меркез“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 795/66 од 16. XII. 1966 година. (27)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 572, страна 213, книга II е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Трговското претпријатие за промет со прехранбени и индустриски стоки на мало и големо „Славија“ од Скопје, Панговски Блажо, со решение на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 189 од 15. III. 1960 година е назначен за директор и како таков во иднина ќе го потпишува претпријатието со старите регистрирани потписници и тоа: Панче Тодоровски и Јосиф Панев Стојковски, сметано од 25. XI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 771/66 од 16. XII. 1966 година. (28)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 891, страна 159, книга IV е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Погонот во Скопје на ул. „Гуро Гаковик“ број 28 на претпријатието за занаетчиски монтажни работи и производство на градежни монтаж-бетонски камени елементи со трговија на мало и големо „Слобода“ од Охрид, бидејќи се изведува во самостојно претпријатие под назив: Претпријатие за производство на бетонско-камени елементи и трговија на мало и големо „Бетонка“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 813/66 од 21. XII. 1966 година. (30)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 794, страна 659, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Претставништвото во Скопје на улица „256“ (VIII колосек) на Трговското претпријатие „Југобицикл“ — Белград — Анче П. Анчев, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на претставништвото е назначен Јаневски Т. Владо. Тој преставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 19. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 818/66 од 21. XII. 1966 година. (31)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 794, страна 659, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Стовариштвото во Скопје на улица „256“ (VIII колосек) на Трговското претпријатие „Југобицикл“ — Белград, Анче П. Анчев е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на стовариштето е назначен Јаневски Т. Владо. Тој стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 19. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 819/66 од 21. XII. 1966 година. (32)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 959, страна 607, книга IV е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на „Алкалоид — Билка“ — индустрија за фармацевтски, хемиски производи и промет со лековити билки — Скопје, в. д. директорот Георги Теохар Икономов, претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето и новоназначените потписници и тоа: Велков Петков Илија, в. д. заменик на генералниот директор, Божинов Тодоров Борис, раководител на Р. Е. план, анализа и извештаи, Рафески Димитар Крсто, шеф на увоз, Цветковиќ Стојанова Николина, шеф на извоз, и Исмаилов Хасан Хамзо, раководител на Р. Е. финансии, сметано од 20. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 821/66 од 21. XII. 1966 година. (33)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 427, страна 513, книга II е запишано следното: Фирмата на Продавницата во Титов Велес, улица „Димитар Влахов“ број 101 на Индустријата за обувки „Солид“ — Суботица во иднина се менува и ќе гласи: Индустрија за обувки и пластика „Солид“ — Суботица — Продавница во Титов Велес, улица „Димитар Влахов“ број 101, согласно со решението на СО — Суботица — Одедление за стопанство бр. 04-10942/1 од 13. IV. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 782/66 од 14. XII. 1966 година. (37)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 220, страна 593, е запишано следното: Фирмата на Слаткарското бонбонерско претпријатие „Јагода“ — Титов Велес, согласно со одлуката на работничкиот совет од 7. XII. 1966 година во иднина се менува и ќе гласи: Индустриско-бонбонерско-таанско претпријатие „Јагода“ — Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 801/66 од 17. XII. 1966 година. (38)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 300, страна 1231, книга I е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Трговската работна организација за промет со индустриски стоки и нафтни деривати на големо и мало „Тесла-петрол“ — Тетово, Јован Исајевски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на работната организација е назначен Перо Стефановски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Јован Спасеновски, секретар, Глигур Симооски, комерцијален директор, и Драги Максимовски, финансов директор, сметано од 15. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 807/66 од 17. XII. 1966 година. (39)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 290, страна 1259, книга I е запишано следното: Досегашниот потписник на Трговското претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелах“ — Тетово, Ленка Кировска, шеф на сметководството, е разрешена од должност и ѝ престанува правото за потпишување, сметано од 11. XI. 1966 година.

Потписници и понатака остануваат старите регистрирани и тоа: Бурханидин Мухидини, в. д. директор, Салиу Сали, секретар, Љубица Стерјоска, књиговодител, и Јовановски Диме Никола, шеф на комерцијалното одделение, сметано од 11. XI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 764/66 од 23. XI. 1966 година. (40)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 434, страна 571 книга II е запишано следното: Согласно со одлуката на задружниот совет на Земјоделската задруга „Напредок“ од село Марвинци и одлуката на работничкиот совет на Земјоделското стопанство „Анска Река“ — Валандово, како и елаборатот за економска оправданост, Земјоделската задруга „Напредок“ од село Марвинци се припојува кон Земјоделското стопанство „Анска Река“ — Валандово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 9/67 од 11. I. 1967 година. (42)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 457, страна 743, книга II е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за производство на конфекција и галантерија — Гевгелија во иднина се менува и ќе гласи: Претпријатие за производство на конфекција „Елегант“ — Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 4/67 од 11. I. 1967 година. (44)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 168, страна 445, книга I е запишано следното: Согласно со одлуката на Градежното претпријатие за висока и ниска градба „Црвена звезда“ — Дирекција во Гостивар број 07-1907 од 10. XI. 1966 година и елаборатот за економска оправданост, дејноста на Градежното претпријатие

за висока и ниска градба „Црвена звезда“ — Гостивар во иднина се проширува и со: Ќе изведува и станови за пазар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 23/67 од 14. I. 1967 година. (45)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 165, страна 519, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Економската единица во Кичево на Градежното претпријатие „Гранит“ — Скопје согласно со одлуката на работничкиот совет С I 46 од 4. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 29/67 од 13. I. 1967 година. (48)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 205, страна 229, книга IV е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за промет и преработка на млеко и млечни производи „Овче Поле“ — Скопје во иднина се проширува и со: продажба на земјоделски производи, согласно со одлуката на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 20/67 од 11. I. 1967 година. (55)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 188, страна 943, книга III е запишано следното: „Макотекс“ увоз—извоз од Скопје со решение на Собранието на општината Идадија — Скопје број 20743 од 5. XII. 1966 година е ставено под принудна управа.

Со горечитираното решение на Собранието на општината Идадија Скопје за принуден управник е назначен Хаџи Митрев Димитар. Тој претпријатието под принудна управа ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 28. XII. 1966 година.

На досегашните потписници и тоа: Владо Давнев Стаменков, генерален директор, Перо Адамовски, Пендев Милан Георги, Поповски Димитар Радмило, Матевска Стефан Милица, Киро Христо Апостолов, Стаматовски Живко Александар и Петрова Тодор Марија им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 852/66 од 31. XII. 1966 година. (56)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 689, страна 1075, книга II е запишано следното: Фирмата на Занаатчиското претпријатие за производство на ткаенини — Килими „Сарај“ — Горче Петров во иднина се менува и ќе гласи: „Велур флок“ текстилна хемиска индустрија — Скопје, населба Влае.

Исто така и дејноста на споменатата индустрија во иднина се проширува и со: производство на разни видови лепила, согласно со одлуката на работничкиот совет број 1743/1 од 1. IX. 1966 година и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 596/66 од 12. I. 1967 година. (57)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 859, страна 1177, книга III е запишано следното: Седиштето на Преставништвото во Скопје на улица „Караорман“ број 35 на Трговското претпријатие „Ферромото“ — Марибор се преместува од улица „Караорман“ број 35, на улица „256“ (VIII колосек).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 27/67 од 12. I. 1967 година. (58)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 214, страна 569 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Парната пивара „Скопје“ во Скопје и тоа: Стаменковски Стојанчо, в. д. директор, Венински Т. инженер Киро, директор, Атанас Атанасовски, шеф на сметководството, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Стојан Досев, раководител на финансискиот сектор, сметано од 11. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 26/67 од 12. I. 1967 година. (59)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 924, страна 399, книга IV е запишано следното: Седиштето на „Транспорт“ — претпријатието за утовар, растовар и превоз на стоки — Скопје се преместува од улица „Иво Рибар Љола“ број 27 на улица „Железничка“ кај Пошта 2 до Царинарницата.

Исто така и досегашниот в. д. директор Симовски Стојан е назначен за директор и како таков во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието во границите на овластувањето, сметано од 10. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 22/67 од 11. I. 1967 година. (62)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 308, страна 803, книга I е запишано следното: Седиштето на Претставништвото во Скопје на улица „Крушевска“ број 21 на Претпријатието „Меркур“ за меѓународна трговија, застапништва и консигнациони складишта — Загреб во иднина се преместува на улица „Караорман“ број 35 во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 16/67 од 13. I. 1967 година. (65)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 229, страна 623 е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Занаетчиското курчиско-крзнарско претпријатие „Димко Митрев“ — Титов Велес, Грозданов Петре, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен Ковачев Тодор Андреја. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначените потписници и тоа: Манушева Дамаскин Стефанка, шеф на сметководството, и Коцевски Саздо Јовче, секретар, сметано од 31. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 857/66 од 12. I. 1967 година.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 436, страна 1190 е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие за промет со отворни и градежни материјали на големо и мало „Сеча“ — Скопје согласно со одлуката на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост во иднина се проширува и со: железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор и тоа само валани производи (челични лимови превлечени со друг метал или заштитени на друг начин против корозија и челични цевки), обоени метали и разни производи од обоени метали, производи од жица, земјоделски алат и справи, алат и машини за ковачи, лимари и сидари, столарски и бочварски алат и прибор, лимена стока, кујнски и куќни прибор, хартија за покривање на покриви и дрвени држалки за мотики, пијуци, секири и коси, дрвени рачки за алат, дрвени вили и лопати, дрвена галантерија за куќни потреби, нафтени деривати, мазира, масла и масти и тоа само течни горива (разни бензини, петролеум, гориво за дизел мотори и масла за ложење).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 851/66 од 31. XII. 1966 година. (210)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Митре Неданоски, с. Витолиште, Прилеп. (1189)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Љубе Клекарски, с. Мороишта, Струга. (1190)

Работна книшка бр. 3139 на име Дехар Сулејмани, с. Велешта, Струга. (1191)

Здравствена легитимација бр. 2929 на име Алиме Шабаноски, Кичево. (1192)

Сообраќајна дозвола за кола „Там“, рег. бр. 21-82, сопственост на „Македонија пат“ — Скопје — Погон Т. Велес. (1193)

Здравствена легитимација на име Игно Јанков, ул. „Браќа Капчеви“, бр. 4, Т. Велес. (1194)

Здравствена легитимација бр. 24541 на име Радомир Донеv, Неготино. (1195)

Здравствена легитимација бр. 3679/31 на име Јанко Костоски, Гостивар. (1196)

Здравствена легитимација на име Злата Душан Велковска, с. Челопек, Тетово. (1197)

Здравствена легитимација бр. 5293 на име Павлина Стефаноска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 85, Тетово. (1198)

Свидетелство на име Исен Асани, с. Сенокос, Гостивар. (1199)

Здравствена легитимација бр. 198689, издадена од ЗСО — Скопје на име Глигор Куриновски, Скопје. (1200)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Коста Ферманов, ул. „Цар Самоил“ бр. 13, Битола. (1441)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Алексo Ристов Митревски, Кратово. (1442)

Здравствена легитимација бр. 11362, издадена од КЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Ристо Георгиев Марковски, с. Дурачка Река, Кр. Паланка. (1443)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Слободанка Маџаровска, с. Болно, Ресен. (1444)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Васил Јанкуловски, с. Наколец, Ресен. (1445)

Здравствена легитимација бр. 13667 на име Душа Соколова, Неготино. (1446)

Здравствена легитимација на име Мемет Вејсели, ул. „Ворче Јованоски“ бр. 20, Гостивар. (1447)

Работна книшка рег. бр. 687, серија бр. 387733 на име Русомир Стојкоски, Гостивар. (1448)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Нехру Јунус Рашидов, ул. „Д. Груев“ бр. 14, Кочани. (1449)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Панчево на име Неваип Арифџи, Скопје. (1450)

Здравствена легитимација бр. 33846, издадена од ЗСО — Скопје на име Томе Тошевски, Скопје. (1451)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Рогановиќ, Скопје. (1452)

Свидетелство за завршена I година, издадено од училиштето „Коце Металец“ — Скопје на име Ордан Грнчаревски, Скопје. (1453)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Ремзија Абдулова, Скопје. (1454)

Воена книшка издадена од Пула на име Усеин Керимов, Скопје. (1455)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Г. Петров на име Ружди С. Неловски, с. Д. Свила-
ре, Скопје. (1456)

Дозвола за носење на оружје бр. 53, издадена
од СВР — Скопје на име Стојан Николовски, Ско-
пје. (1457)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Орце Ѓорѓиевски, Скопје. (1458)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Султана Сотир Љутикова, Скопје.
(1459)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Демир Ибраимов, Скопје. (1460)

Свидетелство за завршена I година, издадено од
ЕМЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Венцо
Богатинов, Скопје. (1461)

Здравствена легитимација бр. 401804, издадена
од ЗСО — Скопје на име Никола Захарија Попов-
ски, Скопје. (1462)

Здравствена легитимација бр. 12606, издадена
од ЗСО — Тетово на име Блажо В. Трајковски,
Скопје. (1463)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Владимир Урошевиќ, Скопје. (1464)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Вафтије Алили, Скопје. (1465)

Здравствена легитимација бр. 185326, издадена
од ЗСО — Скопје на име Алки Георгиевски, Ско-
пје. (1466)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ско-
пје на име Димитар Томо Угриновски, Скопје. (1467)

Работна книшка издадена од Скопје на име
Вејсел Реџеп, Скопје. (1468)

Здравствена легитимација бр. 358745, издадена
од ЗСО — Скопје на име Верица А. Смилевска,
Скопје. (1469)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Панче Дубарџиевски, Скопје. (1470)

Здравствена легитимација бр. 87942, издадена
од Битола на име Костадин Марковски, ул. „Ме-
тоди Патчев“ бр. 20, Битола. (1471)

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Јованка Жежовска, с.
Три, Битола. (1472)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Битола на име Стојче Шамбевски, ул. „Романија“
бр. 41/20, Битола. (1473)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Битола на име Блаже Рајковски, с. Крклино, Би-
тола. (1474)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

а) За избор по еден наставник во звањето ре-
довен професор, вонреден професор, виши пре-
давач, доцент или предавач за предметите:

1. Основи на економетријата
2. Монетарна теорија и политика

б) За избор по еден асистент по предметите:

1. Математика за економисти со статистика,
2. Политичка економија.

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот
на факултетот.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ните места.

Советот на Централното основно училиште населба Синѓелиќ,

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетите работни места
за учебната 1967/68 година

I — За паралелки со македонски наставен јазик:

- | | |
|---|---|
| 1. Наставници по математика | 2 |
| 2. Наставник по физика со надополнување
математика | 1 |
| 3. Учител во подрачното училиште село
Арачиново | 1 |
| 4. Учител во подрачното училиште село
Стајковци | 1 |

II. — За паралелки со шиптарски наставен јазик:

- | | |
|--|---|
| 1. Наставник по математика и физика | 1 |
| 2. Наставник по македонски и француски
со познавање на албански литературен
јазик | 1 |
| 3. Наставник за предметите: запознавање на
природата, биологија, хемија, физика и
запознавање на општеството | 1 |
| 4. Наставник по историја, географија, соци-
јалистички морал со надополнување му-
зичко | 1 |
| 5. Учител во централното училиште с. Син-
ѓелиќ | 1 |
| 6. Учител во подрачното училиште с. Ара-
чиново | 1 |
| 7. Учител во подрачното училиште с. Мојанци | 1 |
| 8. Учител во подрачното училиште с. Гру-
шино | 1 |

УСЛОВИ:

За кандидатите под I и тоа 1 и 2 со завршена
соодветна група предмети на ПА или факултет,
а за 3 и 4 со завршена учителска школа.

За кандидатите под II и тоа за 1, 2, 3 и 4 со за-
вршена соодветна група предмети на ПА или фа-
култет, за бројот 5 завршена учителска школа и
положен стручен испит, а под броевите 6, 7 и 8
со завршена учителска школа.

Кандидатите што ќе конкурираат должни се
да ги достават следните документи и тоа:

- Молба со такса од н. д. 0,50,
- Диплома за образование,
- Лекарско уверение,
- Извод од матична книга на родените,
- Уверение за државјанство,

— Работни карактеристики за последните две
години, кои се во работен однос.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
ње во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетирани документи нема да се земат
предвид.

ЕЛЕКТРО-МЕТАЛО-ПРЕРАБОТУВАЧКО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО „КОЦЕ МЕТАЛЕЦ“ — СКОПЈЕ

о б ј а в у в а

ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување изградба на инвестициониот објект

ЕЛЕКТРО-МЕТАЛО-ПРЕРАБОТУВАЧКО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО „КОЦЕ МЕТАЛЕЦ“ — Скопје

1) Јавното наддавање ќе се одржи во Скопје во 10 часот на 24 август (четврток) во просториите на Училиштето (близу Воената болница).

2) Предмет на јавното наддавање е:

а) извршување по единици на мера на сите градежни и градежно-занаетчиски работи, како и сите инсталациони работи од инвестициониот објект — училиште „Коце Металец“ — Скопје, врз основа на изготвената инвестиционо-техничка документација обезбедена од страна на инвеститорот;

б) извршување на сите градежни и градежно-занаетчиски работи, како и сите инсталациони работи во сите технички постојни прописи и стандарди а спрема инвестиционата техничка документација без никакви накнадни работи — со клуч во рака.

3) Ориентационата претсметковна вредност на објектот изнесува 6,000.000,00 нови динари (600.000.000) стари динари.

4) Краен рок за извршување на сите работи е 30. IX. 1968 година.

5) Инвестиционата техничка документација може да се добие на увид од 07—13 часот секој работен ден, со исклучок во сабота.

6) Кауција од 10% од ориентационата претсметковна вредност е задолжителна.

7) Понудувачите не плаќаат никаква локална такса.

8) Понудувачите се должни со понудата во одвоен плик да ја достават и сета обавезна документација предвидена во член 19 а посебно во чл. 21 и други од Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти и работи („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63).

9) Заинтересираните стопански организации можат веднаш да ги подигнат општите, посебните и техничките услови и документи по кои можат да учествуваат на јавното наддавање.

10) Сите обавестувања можат да се добијат лично или преку телефон бр. 32-431 — Скопје.

СОДРЖИНА

Страна

272. Закон за промет на стоки — — — —	545
263. Закон за искористување на пасиштата	546
264. Закон за завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1966 година — — — — —	549
265. Закон за санитарната инспекција — —	554
266. Закон за инспекцијата на парни котли	555
267. Закон за градежната инспекција — —	556
268. Закон за електросенергетската инспекција	557
269. Закон за сонсвање Републички инспекторат за ПТТ и радио-собраќај — —	559
270. Закон за основање Републички инспекторат за железници и жичари — — —	559
271. Закон за основање Републички инспекторат за патишта и патен сообраќај —	560
272. Одлука за избор на судии-поротници на стопански судови — — — — —	560
273. Одлука за разрешување и избор на судии на Врховниот суд на Македонија — —	562
274. Одлука за избор на претседатели и за разрешување и избор на судии на окружните стопански судови — — — — —	562
275. Одлука за разрешување и избор на претседател и за избор на судии на Вишиот стопански суд во Скопје — — — —	562
276. Одлука за избор на претседатели и за разрешување и избор на судии на окружните судови од општа надлежност —	563
277. Одлука за разрешување и избор на членови на Советот на Адвокатската комора на Македонија — — — — —	563
278. Одлука за потврдување Статутот на Вишата земјоделска школа во Битола —	564
279. Одлука аз потврдување Статутот на Вишата школа за физичка култура во Скопје — — — — —	564
280. Одлука за потврдување Статутот на Центарот за странски јазици во Скопје	564
281. Одлука за потврдување Статутот на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството — — — — —	565
282. Одлука за усвојување на завршната сметка на укинатиот Републички фонд за нестопански инвестиции — — —	565
283. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за регулирање надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието — —	565
284. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување стопа на дел средства на заеднички работи на запослувањето при Републичката заедница за работите на запослувањето за 1967 година — —	566
285. Одлука за образување на Заедничка комисија на Републичкиот, Стопанскиот и Социјално-здравствениот собор за организирање и следење на јавната дискусија за реформата во системот на здравственото осигурување — — — — —	566
286. Одлука за избор на претседател и членови на Заедничката комисија за организирање и следење на јавната дискусија за реформа во системот на здравственото осигурување — — — — —	566
287. Упатство за образецот на договорот за учење — — — — —	567